



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 25 февруари 1964
Скопје
Број 6
Год. XX

Претплата за 1964 год. изнесува
2.200 дин. Овој број чини 64 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—698.

25.

На основа точка 6 од Упатството за испитите за здобивање со степен на стручно образование на работниците на практична работа во стопанска организација („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61) и чл 10 од Правилникот за полагање испити за здобивање со степени на стручно образование на работниците што се способени со практична работа во стопанска организација („Службен весник на НРМ“ бр. 20/61) и предлогот на Стопанската комора на СРМ, Републичкиот секретаријат за труд донесува

ПРОГРАМА

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО СТЕПЕНИ НА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО СЕ ОСПОСОБЕНИ НА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД УГОСТИТЕЛСКАТА СТРУКА

I

Според оваа програма ќе полагаат испит за здобивање со степени на стручно образование на квалификуван и висококвалификуван работник работниците од угостителската струка кои се способуваат на практична работа во стопанска организација од следните занимања:

1. готвач,
2. келнер,
3. хотелски портир,
4. собарица,
5. кебапчија,
6. точител

II

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА СТЕПЕН НА КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК

Занимање: ГОТВАЧ
Практичен дел

Треба потполно да го совлада стручното знаење, вештините во спремањето и издавање јадења од домашна и странските кујни.

Требување на материјал за изработка на практична работа. Изработка на потребна калкулација. Самостојно спремање на намирници и готвење на сите јадења од домашната, како и на одделни јадења од странските кујни. Готвење на обични и сложени слатки. Издавање јадења по порачка. Изработка на заклучната состојба за потрошените материјали. Познавање работите што се извршуваат на сите работни места во кујните што спремаат топли и ладни јадења, во слаткарница, во кујна за појадок и во диетална кујна.

Теоретски дел

Организација на работата во кујната и познавање и ракување со целокупниот инвентар што се наоѓа во неа.

Познавање на биолошкиот состав на сите хранителни продукти: чување и нивната употреба. Разни видови зачини и нивната употреба. Познавање на сите видови месо, неговите делови и употребата. Начинот на одделувањето на месото од коските и сечење во поситни делови.

Познавање на домашната кујна, како и поважни јадења од странските кујни. Како се готват поедноставни диетални јадења.

Познавање на домашни и странски готови јадења, како и јадења по порачка.

Составување на листа на јадења, мени за сите сезони. Евиденција на потрошениот материјал, калкулација и цена на чинењето.

Ладна кујна: сите видови на паштети од дивеч, цигери, од разни мусеви, шафри, парфеи, галантини, салати од месо, риба, од зеленчук со мајонез и без него; француска, руска и италијанска салата. Приготвување на сувомеснати производи, бели и тврди сирења, сите видови аспизи.

Разни видови декорации во ладната кујна. Сите видови на ладни печења со разни додатоци.

Приготвување на слатководни, езерски и морски риби, како и разни морски и речни ракови од ладната кујна: варени, печени, пржени, динстувани, маринирани со разни сосови, мајонези и др.

Приготвување на чисти (бистри) супи (говедски, телешки, пилешки), супи од овошје, потажки, чорби, рагуи, конзома, со варени, пржени и печени додатоци.

Топли јадења од јајца, теста, риби, ракови, од разни меса и изнутрици со разни зеленчуци на разни начини.

Разни видови крокети, суфлеа, пудинзи, прженици, разни гратинирани предјадења на пара од разни меса и зеленчуци.

Основни ладни и топли сосови, бешамел, доматен, холандез, еспањол, велуте и сос-мајонез.

Теста: влечено, кисело, лиснато, путер-тајр, компир тесто. Припремање на тестата за пита, штрудла и ролати.

Печења: сите видови со разни додатоци, односно гарнири.

Варива: сите видови варени, динстувани, пржени, рестовани, пасирани.

Припремање на зимница со: киселење, солење, сушење, барење и печење.

Припремање на разни видови салати според сезоната.

Слаткарство: приготвување на кремове со и без желатин, крем-путер, пудинзи, суфлеа, омлети, палачинки, царски мрвици, снежни ноклици, разни штатоа и др.

Овошја: припремање на домашно и јужно овошје. Приготвување на разни компоти, пекмези, џемови и мармелади.

Составување на листа на јадења. Водене евиденција на потрошениот материјал, калкулација и продајната цена на јадењата.

Составување на разни менија за сите сезони.

Занимање: КЕЛНЕР

Практичен дел

Требување на прибор и спрема за изработка на практичниот задаток. Самостојно приготвување на офисот, салите, помошните маси, масите за послужување за главните дневни обеди, за јадења по порачка и за свечени приеми (банкети, дипломатски прием, свадби и сл.). Познавање на составот на јадењата. Послужување на готови јадења, јадења по порачка, риби, ракови, овошје и десерти. Познавање и ракување со алкохолот, безалкохолни и жестоки пијалоци. Самостојно послужување на

англиски, француски, руски и плато систем, како и послужување на комбиниран систем. Распремање на масите за послужување, како и на помошните маси. Наплатување според реонски, бригаден и француски систем. Пречек, разместување и испраќање на гости. Наплатување на дневните оброци и пресметување со благајникот.

Познавање и ракување со техничките инсталации и апарати што се употребуваат при послужувањето. Познавање на стручната терминологија и пишување на сите видови листи на јадења.

Теоретски дел

Познавање на сите видови и системи на послужување и тоа: виенски, француски, англиски, руски и плато систем. Познавање на целокупната техника на послужување во сите видови на угостителски дукани.

Поставување за разни свечени банкети, приеми, коктел партии, свечени ужини и ладни бифиња во угостителски објекти и надвор од нив.

Познавање на основните принципи за пречек на гостите, однесување кон нив, правилен пристап, конверзација во врска со листата на јадењата и винската карта како и правилно испраќање на гостите

Познавање на домашните и странските кујни. Разликување на одделни јадења според нивниот состав: ладни, топли, готови јадења и сл. Познавање на ладни предјадења — обични и класични за послужување свечени и обични приеми.

Поставување на појадоци: наш обичен појадок, виенски, француски и англиски појадок.

Припремање на помошни маси и маси за послужување.

Разни видови на декорација на банкетски маси за разни случаи.

Познавање на сите видови алкохолни, безалкохолни и жестски пијалоци, правилен начин на нивното послужување на гостите. Познавање на основните принципи за мешање на пијалоците и припремање на некои од нив.

Составување на листата на јадења и винската карта и нивното правилно разјаснување на гостите.

Познавање на пансионскиот систем на послужување и неговата организација.

Познавање на разни системи на наплатување во угостителските објекти.

Основните должности на шефот на салата, обер-келнерот, келнерот на катот и другите помошни келнери.

Послужување на разни видови вина (наливни и во оригинални шишиња) за ресторанско и свечено послужување.

Составување на мени-карта за разни прилики како: пансионски мени, ресторански и мени за свечени прилики од домашната и од странските кујни.

Правилно ракување со инвентарот за послужување како: порцелан, стакло, платно, метални садови, ситен инвентар, прибор за јадење како и помошен инвентар.

Занимање: ХОТЕЛСКИ ПОРТИР

Практичен дел

Самостојно издавање на хотелските соби. За успешно извршување на портирската служба обавезно познавање и служење со 2 странски јазици од овие четири: англиски, француски, германски и руски. Водeње на портирската администрација (пријавница-одјавница, индекс на гостите, рецепциона книга, план на собите, резервација на собите). Составување и наплатување на хотелска сметка. Давање разни информации и укажување на гостите портирски услуги. Примање и доставување пошта на гостите. Сместување на нивниот багаж. Ракување со помала телефонска централа.

Координирање работата со лифт-боерот. Организирање на работата во приемната сала (ложа) и во самото пријавно одделение.

Теоретски дел

Видови и типови на угостителски објекти за сместување. Прописи за минимална опрема и уреди во објектите за сместување. Опрема и инвентар — опис, вид, нормативи, задолжување, евиденција и контрола на опремата и инвентарот.

Културно дочекување и испраќање на гостите и надзор над движењето на странските гости во просториите на хотелот. Самостојно издавање на собите. Водeње план на собите (слободни и зафатени соби). Правилно издавање на собите и ракување со клучевите.

Пријави одјавна служба, контрола и одговорност (правилно пополнување на пријавниците и одјавниците, преглед на визите, ракување со патните документи на гостите).

Водeње на рецепционата листа за прометот на гостите. Евиденција на доаѓањето и поаѓањето на гостите, резервација на собите.

Водeње на рецензијата за странски гости и благајничката книга. Водeње на книга за резервација, книга за пошта и книга за најдени предмети. Водeње на книга за услуги направени со парите земени од рачната благајна (телефон, ситни набавки и др.).

Водeње на хотелски сметки и наплатување. Водeње книга за поверени — оставени на чување скапоцени предмети, пари и друго.

Водeње евиденција и будeње на гостите по нивно барање.

Ракување со телефонската централа

Укажување на портирски услуги и информации на гостите (сообраќајни информации, информации за месни, културни и спортски установи и приредби, набавка односно резервација на карти за патување, продажба на дописници, разгледници, марки, цигари, водичи и др.).

Укажување услуги со давање јадења и пијалоци на несопристигнатите гости. Ракување со прирачната аптека, со противпожарните апарати за газење на пожар и др. Правилно вршење на ноќната служба. Надзор над ракувањето со лифтоот.

Правила во угостителството и меѓународни хотелски правила.

Занимање: СОБАРИЦА

Практичен дел

Спремање и чистење на соби и други санитарни простории. Спремање на креветите и подредување на собите. Служење со странски јазик (еден од четири: англиски, француски, германски, италијански). Надзор над работата на помошниот персонал на катовите во хотелот, односно пансионот. Примање на постелина и долна облека за перење и пеглање. Поднесување на дневен извештај за зафатеноста на собите, бонови за купување, за перење и сл. Водeње на книга за долна облека на гостите и книга за кршење стакло и порцелан. Познавање должностите и функцијата на персоналот на катовите (хотелска домаќинка, дежурна собарица, чистачки, сервисна служба).

Рецепционата служба и нејзината поврзаност во работата со службата на катот.

Теоретски дел

Спремање и чистење на собите и другите санитарни простории. Познавање работите на: хотелската домаќинка, дежурната собарица, чистачка, собниот келнер и сервисната служба.

Познавање и правилно ракување со постелината и со потрошниот материјал. Перење, чистење и пеглање на долната облека и облеката на хотелските гости. Познавање и правилна употреба на разни видови материјали за чистење и дезинфекционите средства.

Водење администрација на катовите: бонови за купување, перење и сл., книга за долна облека на гостите и книга за кршење стакло и порцелан.

Ракување со сандачињата за укажување прва помош, ракување со апаратот за гаснење пожар. Посета и нега на болни хотелски гости. Чување на „паспарту“ клучот и ракување со него.

Ракување и чување на сите технички помагала (апарати за чистење на подови и др.).

Познавање на материјалот за постелната пресвлека, разликување на тој материјал со оглед на неговата намена. Материјал за полнење на мадраци, јастуци и душеци. Основни поими за бојадисувањето на ткаенини.

Специфичност во вршењето на службата на катовите во мали и големи објекти за сместување, во болници и лекувалишта. Службата на соборот во патничките бродови и во вагоните за спиење.

Занимање: КЕБАПЧИЈА

Практичен дел

Требување на материјал за изработка на практична задача. Изработка на потребна калкулација. Самостојно припремање намирници, изработка и печење на разни јадења на жар (кебапчиња, ражники, плескавици, колбаси, кетлети, печеници, бифтеци, разни изнутрици и др.). Работни постапки што се применуваат: резане на месото на поситни делови, мелење, познавање и ракување со определени машини, уреди и други помагала.

Кебапчијата треба да знае кои меса можат да се спремаат во полупечена состојба.

Познавање на разни видови зачини и нивната употреба.

Познанавање на видот и квалитетот на месото. Правилна употреба на месото кое се користи за печење на жар, на пр.: за кебапчиња определено говедско, овчо месо, подготвување на тие меса, чување и работа.

Примена на нормативи за јадења на жар.

Примена на санитарно хигиенски прописи за одржување на месото во здрава и пресна состојба.

Изработка на заклучната состојба за потрошениот материјал.

Теоретски дел

Познавање на хранителните продукти и начин на нивното чување. Познавање на сите видови месо, начинот на нивното одделување од коските, како и начинот на нивното мелење во ситна состојба. Познавање и правење на сите јадења и специјалитети на жар. Составување на мени и листи на јадења.

Кандидатот нарочно треба да знае како се приготвуваат сите видови јадења на жар и како се обложуваат со разни додатоци.

Начин на сервирање на сите видови јадења од месо печено на жар (и прилози што се даваат со печените јадења).

Познавање на машините, алатите, уредите и други средства за работа што се користат во работата.

Материјал кој што се употребува:

— основен: разни видови месо и изнутрици, лук, сол, пипер, маст, зејтин и сл.,

— помошен материјал,

— чување на месото.

Познавање на нормативите и врз основа на тие нормативи определување на цената.

Занимање: ТОЧИТЕЛ

Практичен дел

Точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, приготвување на топли напитки како: чај, ракија, рум, кафе и др.

Требување на разни видови пијалоци и други материјали и изготвување на калкулација.

Миене на шишиња, бокали и чаши. Ракување со апаратот за точење на пиво, за варење на кафе и др. Чување на пивото во ладилник. Распоредување на шишињата, чашиите, бокалите на полици и во витрини. Точење на разни пијалоци во определени садови.

Теоретски дел

Алкохолни пијалоци (пиво, вино, ракија, жестоки пијалоци — коњак, рум, виски вотка и др.). Алкохолно превирање и видови алкохоли. Производство на вино. Десертни, аперитивни и пенушави вина. Овошни вина. Оценка на квалитетот на виното. Јачина на алкохолот во него-мери (малигани) Болести и мани на виното. Чување на виното — чистење на садовите.

Производство на ракија, видови и состав. Мери за определување и нејзината јачина (градус, степен).

Производство на пиво (добивање, видови, хемиски состав, чување, транспорт, неговиот состав).

Штетното влијание на алкохолот на човешкиот организам. Умереноста во неговата употреба.

Безалкохолни пијалоци: овошни сокови, минерални води, сода-вода и др. Нивното добивање, хемиски состав. Корист од нивната употреба (особено од овошните сокови).

ОПШТ ДЕЛ: ЗАЕДНИЧКО ЗА СИТЕ ЗАНИМАЊА

1. Технологија

Храна — главните видови на хранителните материји. Хранителни материји од растително потекло: белтоци, масти, јаглени хидрати и витамини.

Аноргански состојки на храната: минерални соли и вода.

Калории: калориската вредност на хранителните продукти.

Продукти од растително потекло — брашно, производство и видови брашно. Оценување на квалитетот на брашното. Поим и чување на брашното. Производство на леб. Утврдување на квалитетот на лебот. Чување и транспорт на лебот. Производство на двоцеци, кекс и суви теста.

Зеленчук: хемиски состав на зеленчукот и неговата важност. Содржина на витаминот во зеленчукот. Чување и конзервирање на зеленчукот.

Габи: Видови габи и нивната употреба. Разликување на отровните од употребливите за исхрана на луѓето.

Варива: хемиски состав, видови и употреба.

Овошје: хемиски состав и видови. Содржина на витаминот во овошјето. Чување, транспорт и преработка.

Шеќер и негови производи. Производството на шеќер. Употребата на шеќерот; гликоза, малтоза, мед.

Вештачки слатки материјали: сахарин, дулцин и глуцин. Кафе, какао, чоколада и чај.

Зачини: мирисливи, лути, кисели, солени.

Продукти од животинско потекло: месо и меснати производи. Хемиски состав и структура на месото. Видови на месо. Колење на стоката и санитарна контрола на месото. Преработка на месото. Сувосмеснати производи.

Живина: видови живина за прехрана.

Дивеч: видови дивеч за исхрана.

Маст: производство, видови, квалитет и чување. Растителни масти: од какао, кокосова и палмова. Маргарин.

Живински масти: свинска, говедска, овча. Маст од гуска.

Риби: хемиски состав, квалитет на рибите. Конзервирање. Најважните видови морски и сладководни риби, кавијар, ракови, школки, полжави, жаби и желки.

Јајца: видови и хемиски состав. Распознавање на квалитетот на јајцата. Чување и конзервирање на јајцата.

Млеко: хемиски состав, видови. Оценка на квалитетот. Пастеризација.

Млечни производи: кисело, млеко, јогурт, путер, кајмак, шлаг, сирење.

Алкохолни пијалоци: алкохолни вриења и видови алкохол. Производство на вина. Десертни вина, пенливи вина. Овошни вина. Оценување квалитетот на вината. Болести и мани на виното.

Подрумарство — чување и нега на виното. Лекување на болестите и маните на виното.

Безалкохолни пијалоци — природни и вештачки минерални води: овошни сокови и сирупи.

Неопходно потребен технички и друг материјал што се применува во угостителството.

Метална стока: предмети од железо, лим, алуминиум, бакар и др.

Прибор за јадење: видови и квалитет.

Керамичка стока: предмети од керамика, порцелан, мајолика, фајанс.

Стаклена стока видови стока и квалитет.

Средства за перење и чистење садови и приборот, видови и нивната употреба.

Дезинфекциони средства: амонијак, аминиени соли, хлор и хлорна вар.

Органски бои: гримизно, орлеан, ултрамарин.

Пластични маси: производи од целулоза, маси добиени со кондензирање, поливинил, казеински производи.

Дрво: огревно дрво, дрво за намештај и други производи.

Хартија: суровини за производство, производство.

Текстил и други материјали: памучни, волнени, ланени, свилени, ткаенини за намештај, завеси, килими, простирки, кебиња, морска трева, коњски влакна, волна, вата и пердув.

Кожна стока:

Машини, апарати, уреди, ладилници и уреди за производство на сода-вода и безалкохолни пијалоци, апарати за перење и сушење на садови, апарати за перење и сушење на долна облека и постелина, апарати за кујнска — слаткарска употреба, апарати за усисување прав, уреди за климатизација, дигалки, телефонски централи, уреди за сигнализација, шпорети, хидрофори, санитарни уреди, електрични инсталации, водоводни инсталации, централно греење, уреди за гас.

2. Хигиена

Личната хигиена и нејзиното значење во угостителството. Хигиена кај персоналот запослен во угостителството. Хигиена на прехранбените артикли. Хигиенски навики за запазување на органите за варење. Болести што се добиваат од нечисти прехранбени артикли. Труење од загадена храна и нечисти садови. Чување од инсекти што пренесуваат разни заразни болести. Дезинсекција, дезинфекција и дератизација.

Штетното влијание од употребата на алкохол, тутун и др.

Професионални болести во угостителството. Санитарно-хигиенските правила во угостителските претпријатија.

Хигиена во кујната, точилницата, хотелските простории.

Укажување на прва помош при задобиеени повреди во работата (разни механички, топлотни, хемиски средства — ранување, топлотен и електричен удар, повреди од киселини, бази и др.).

Користење на прирачната аптека.

3. Стопанска математика

Основни сметковни операции со цели и децимални броеви. Множење и делење на цели броеви со декадни единици (10, 100, 1000).

Сметковни операции со именувани броеви Мерки и пари. Југословенски мерки за должина, површина, зафатнина, тежина, време. Парите на најпознатите држави.

Просечна, процентна и делбена сметка. Пресметување на површината кај основните геомет-

риски слики. Пресметување на зафатнината кај геометриските тела.

Калкулација воопшто. Калкулацијата во угостителството.

4. Странски јазици

Читање на текст во врска со угостителството.

Стручни изрази — угостителски дуќани, ресторани, опрема, персонал што е запослен во угостителските објекти. Оброци и време на нивното послужување. Хранителни намирници (месо, зарзават, овошје). Пијалоци. Прибор за јадење. Топли, ладни јадења и јадења по порачка. Редослед на јадењата. Прибор за јадење. Пречек на гостите, сместување, послужување и наплатување. Нивното испраќање. Пречек на гостите во хотел и нивното сместување. Читање на листата на јадењата и винската карта. Читање на проспекти, ценоникни и рецепти за мешање на пијалоци. Наплатување на сметките во ресторанот и хотелот. Четирите сметковни операции.

ЗАВЕЛЕШКА: Предметот го полагаат усно само кандидатите за занимањето келнер и хотелски портир. Кандидатите за занимањето келнер полагаат само еден јазик од овие четири: руски, француски, германски и англиски. Кандидатите за занимањето хотелски портир полагаат два странски јазици од четирите.

III

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА СТЕПЕН НА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК

Занимање: ГОТВАЧ

Практичен дел

Организација и подела на работата во големите хотелски кујни и помошните одделенија и правилно распоред на опремата според процесот на работата.

Составување на разновидни потполни обеди за редовна дневна исхрана и за свечани обеди за вонредни свечени прилики.

Требување на материјал за сите јадења од домашната и странските кујни.

Готвење на сите јадења од домашната и странските кујни: (француска, виенска, италијанска, англиска, руска, унгарска и ориентална) вклучувајќи ги и свечените обеди. Готвење на едноставни и сложени јадења од диеталната кујна.

Современо обработување и декорирање на ладни и топли јадења и слатки.

Изработка на потребни калкулации, определување нормативи според праксата на претпријатието. Изработка на завршната состојба за утрошокот на материјалите.

Познавање и употреба на уредите и машините што се потребни за работа и правилно ракување со нив.

Испитот по овој предмет се полага писмено: шематски, описно и сметковно, а потоа практично на работното место.

Теоретски дел

Готварство

Водење на целокупната работа во хотелската кујна.

Организација и контрола на работата на одделни работни места во кујната. Составување на разноврсни потполни оброци од редовната дневна исхрана и јадалник како мустра за вонредни свечени приредби.

Технолошко познавање на сите видови намирници и нивната правилна и рационална употреба.

Приготвување на сите видови намирници за зимница според современите начини на приготвување.

Готвење на сите едноставни и сложени јадења од домашната и странските кујни (француска, виенска, италијанска, англиска, руска, унгарска и ориентална). Готвење на едноставни и сложени јадења од диеталната кујна.

Современа обработка и декорирање на ладни и топли јадења и слатки.

Пресметка за потребен материјал за готвење јадења на база на вообичаени утврдени нормативи, водејќи при тоа сметка храната да биде вкусна, здрава, разновидна и економична. Познавање на калоричната вредност на одделните хранителни продукти и нивните биолошки вредности. Познавање на прописите на хранителните продукти во однос на нивната употребливост за човечка исхрана. Познавање на садовите, односно металите во кои можат да се готват и да се сервираат јадењата.

Водење евиденција за потрошените материјали и калкулација на продајната цена на одделни и сложени оброци.

Примена на санитарно-хигиенски прописи за одржување на хранителните продукти во пресна, чиста и здрава состојба, како и примена на прописите за одржување на алатот, машините, како и на садовите во кујната и личната хигиена.

Организација и подела на работата како и правилен распоред на опремата според процесот на работата.

Употреба на уредите и машините како и нивното чистење и одржување. Познавање на точниот назив на машините, опремата и инвентарот според номенклатурата што се води во книговодството.

Познавање на стручната терминологија во угостителството.

I. ЛАДНИ ПРЕДЈАДЕЊА

Ордевери: приготвување на разни ордевери: шведски, француски, мешан, руски...

Мусеви: приготвување на разни мусеви од риба, ракови, школки и др.

Мусеви од месо: приготвување мусеви од пилешко, телешко месо, од цигер, од месни производи: шунка и салами и др.

Паштети: приготвување на разни паштети од телешки и гускин цигер, пилешки галантин.

Риби: приготвување на разни риби: во аспих, шофродирани, во мајонез, рибини маринати и др.

Јајца: приготвување на јајца во мајонез, јајца а ла касино, во сос тартар, поширани јајца во аспих, јајца во сос грибич и др.

Ладни јадења од печени меса: приготвување на розбив, телешки фрикандо, Куркино бело месо и ладно прасечко во аспих и др.

Поврзани салати: француска, руска, италијанска салата и др.

II. ТОПЛИ ПРЕДЈАДЕЊА

Јајца: приготвување на разни омлети: омлет флорентин, шасер, андалуз, омлет финансиер и др.; поширани јајца во сос холандес, флорентин, американ, оргатен и др.

Веловани: приготвување на разни веловани финансиер, со мозок и др.

Равиоли: приготвување на разни врсти равиоли: наполитен, женоаз, белонез, миланез и др.

Суфлеи: приготвување на разни врсти суфлеса од кашкавал, шунка, од печурки, од спанаќ и др.

Крокети: приготвување на крокети од разни меса: телешко, пилешко, од мозок, од риби, од ракови и др.; приготвување на крокети од разен зарзават: од компири, моркови, ориз и др.

Приготвување на топли предјадења од разни теста: српска гибаница, зељаница, туроч-Кусе и др. грагинирани шпaгeти, шпaгeти наполитен и др.

III. СУПИ, КОНЗОМЕА, ПОТАЖИ И ЧОРБИ

Супи: приготвување на разни врсти супи: говедска супа со гриз-кнедли, со ориз од цигер, со флекуци, со грашок и др.

Конзомеа: приготвување на разни врсти конзомеа: роајал, жилиен, колберт, малимармит, со солени штанглици и др.

Потажи: приготвување на разни врсти потажи: флорентин (од спанаќ), пролетни, од карфиол, од шпaргли и др.

Чорби: приготвување на разни врсти чорби: минестрон, руски боршч, гулаш-чорба, рибја чорба, српска телешка чорба, телешка рагу чорба, аласка чорба и др.

IV. СОСОВИ

Еспањол-сос: бордолез, бернес, пикант, мадера-сос и др.

Мајонез-сос: татар-сос, московит-сос, грибич и др.

Холандез-сос.

Доматен-сос: бешамел-сос, велуте-сос, демиглас-сос, глас-девијан и др.

V. ГОТОВИ ЈАДЕЊА ОД ГОВЕДСКО МЕСО

Приготвување на разни гулаши: виенски, бо-крач, цигански, унгарски.

Приготвување на сотеи: соте во бело вино, соте „Строганов“, матлавски соте и др.

Приготвување на говедски розбратни: лионез, „Естерхази“, баварска розбратна, унгарска розбратна и др.

Приготвување на босански лонец, папаз-јанија и др.

Приготвување на говедско филе: „Велингтон“, „Колберт“, „Вашингтон“.

Јадења по порачка од говедско месо: бивтек, „Бизмарк“, „Сулган“, „Американ“, „Монте Карло“ и др. турнедо, „Россини“, бордолез, шасер, турнедо Шарон и др.

Приготвување на филе-мињон: со печурки, португез, провенсал и др.

Приготвување на: „Шатобриан“, „Бизмарк“, „Виктор Иго“ и др.

VI. ГОТОВИ ЈАДЕЊА ОД ТЕЛЕШКО МЕСО

Приготвување на разни јадења од телешко месо: соте „Маренго“, телешки паприкаш со ноклици, телешки перкелт, телешки рагу, телешки ајмакац, телешки фрикасе, полнети телешки гради и др.

Приготвување на разни јадења од телешко месо по порачка:

а) котлети: „Орлов“, „Финзер“, „Пожарски“, телешки котлет во папilot и др.

б) шницли: прашка, парма, српска, „Маренго“ и др.

в) медаљони: со печурки, провенсал, принтањер и др.

г) мозок: рестован мозок, мениер, во папilot и др.

VII. ГОТОВИ ЈАДЕЊА ОД СВИНСКО МЕСО

Динстован свински Кебап, свински гувеч, свински паприкаш со ноклици, секели гулаш и др.

Приготвување на разни шницли, котлети и медаљони исто како и од телешкото месо.

VIII. ГОТОВИ ЈАДЕЊА И ПО ПОРАЧКА ОД ЈАГНЕШКО МЕСО

Јагнешка јанија, јагнешка капама, хаџиски Кебап, руски шашлик, јагнешки чоп на жар и др.

IX. ЈАДЕЊА ПО ПОРАЧКА И ГОТОВИ ОД ПИЛЕШКО МЕСО

Приготвување на разни врсти јадења од пилешко месо: пиле на жар, американ, полнето пиле американ, пиле бон-фам, пилешко бело „Орли“, пиле во супа, киевски котлет и др.

X. ЈАДЕЊА ОД ЗАЕК

Приготвување на разни јадења од заешко месо: заек а ла вилд, ајмакац, фрикасе, дингтован заек и др.

XI. МЕЛШПАЈЗИ

Приготвување на разни врсти мелшпајзи: дипломатски пудинг, пудинг од бадеми, штрудла од јаболка, гратинирани палачинки, ванила крем, крем-карамел, кох од гриз, кох од ориз, ролат со ораси, снежни нокли, омлет-изненадување (сурприз), чоколадна торта, добош торта и др.

Приготвување на разни врсти сладоледи: ванила сладолед, какао, воќни сладолед (од лимон, јагоди, малини, суво грозје и др.).

Занимање: КЕЛНЕР

Практичен дел

Ја организира работата во сите простории за послужување на гостите. Постапување на масите за ресторанско, банкетско и друго послужување на сите вообичаени начини.

Требување на материјал и изработување калкулација за сите домашни јадења, за поважните од странските кујни, вклучувајќи ги и свечените обеди. Организирање на послужувањето на свечени приеми. Послужување вон од претпријатието. Составување на специјални јадења во присуство на гостинот. Познавање деловите на месото. Сечење на месо, риба, живина, дивеч и др. пред гостинот. Спремање и послужување на основни мешавини од пијалоци.

Водење разговори што се најчести во угостителството на 2 странски јазици. Едниот е од овие четири: германски, англиски, француски и руски. Пишување на листа на јадењата на двата избрани јазици.

Теоретски дел

Угостителско послужување

Организација на работата и уредување на просториите за послужување (француски, англиски, виенски и руски по порачка — а ла карт). Во хотелската топезарија заедничко послужување на потполн оброк. Послужување во кафеана, бар, бифе, слаткарница, хотелски соби, општествена исхрана, во кола за ручавање, на бродови, авиони и слично.

Потполно познавање на сите домашни и странски топли и ладни јадења, како и познавање начинот на приготвувањето на тие јадења.

Познавање целта на сите свечени оброци — приредби групно послужување (банкет), ладно бифе, свечени ужини, приеми, коктел приредби (коктеел партии), приредби во градина (гарден партии), свадбени приредби.

Величина на банкетната просторија, смештај, облици на масите. Правилна декорација на масите за одделни видови свечени приредби. Почесни места во поглед на учесниците.

Познавање правилата за составување на потполни оброци (мени) за свечени послужувања.

Примање порачки за свечени примања (банкети) и разработка по одделенија.

Припремање на специјални јадења пред гостинот.

Познавање основите за составување на сите видови умаци и јадења.

Режење на месо, риба, живина и дивеч пред гостинот.

Правилен распоред на пијалоците за определени јадења по мени: аперитивни, лесни бели вина, тешки бели вина, црни вина, пенливи и десертни вина, коњак и ликери.

Потребна температура при послужувањето на разни пијалоци, правила при послужувањето, чаши за соодветни пијалоци.

Мешани пијалоци (барски и американски пијалосци), видови, начин на послужување и јадења што се служат со барските пијалоци.

Познавање нормативите на материјалот, изработка на калкулација за одделни цени на јадења и пијалоци за поединечна консумација и за групно послужување.

Разни системи на наплатување и работа: бригадни систем, ревири систем, систем на келнер наплатувач, француски систем.

Познавање на стручната терминологија во угостителството.

Занимање: ХОТЕЛСКИ ПОРТИР

Практичен дел

Организирање и раководење со работата во претсобјето за прием; чување редот, сигурноста и пристойно држање во просториите на хотелот. Поврзаност и работа со рецепцијата.

За успешно обавување на портиската служба, обавезно служење со три странски јазици од четирите: германски, англиски, француски, италијански. Водење на хотелската администрација.

Поврзување работата на хотелот со туристичките стопански организации. Објавување на цените, разни услуги, аранжмачи. Води разни видови пропаганда (проспекти, налепници, плакати, огласи и др.) лична пропаганда.

Водење евиденција на извршената работа, распоред на работното време на хотелскиот персонал.

Извештаи за хотелското работење, контрола на одделни служби. Менувачка служба во хотелот, вредносни хартии, евиденција на менувачницата, обрачуни со банката.

Сигурно познавање и ракување со машините, алатите и уредите во хотелот (лифтоот, телефонската централа и сл.).

Теоретски дел

Организација и контрола над работата во приемот одделение. Рецепција и просторија за прием (хол).

Познавање и правилно одржување на работната облека. Уреди и уредно одржување на портиската лежа.

Редот во угостителството, меѓународни хотелски правила.

Куќен ред — составување, содржина, објавување.

Давање разни информации, правилна употреба на сите видови помагала за давање информации (адресари, возен ред, телефонски именници, програма, проспекти и сл.).

Телефонска служба — видови на телефонски разговори.

Телеграми-бланкет, составување, видови, предавања и пресметка.

Депонирање пари и вредности.

Воспитно за пропагандата и нејзината техника; психологија и економика на пропагандата.

Специфичности на работењето во мали објекти за сместување.

Специфичности на пансионските хотели. Специфичност на работењето и евиденција во лекувалишта. Специфичност на нудење услуги за сместување и евиденција во вагоните за спиење.

Преглед на поважните објекти за сместување по краев и републики. Хотелски водичи, адресари.

Разни правни прописи во врска со работата на објектите за сместување.

Занимање: ХОТЕЛСКА ДОМАКИНКА (СОВАРИЦА)

Практичен дел

Надзор над работата на персоналот по катовите и координирање на неговата работа со работата на персоналот на рецепцијата, односно портирницата. Самостојно спремање и уредување на определен број на хотелски соби, сали, степеништа и соби за пригодни потреби, клучеви од собите, означување на клучевите, главен клуч. Средства за чистење на просториите и намештајот, дезинфекциони средства — примена и употреба на истите. Одгледување и аранжирање на цвеќе во саксии и вазни. Одгледување на цвеќе и украсно зеленило во градина и парк. Упознавање со основите на работата на машината за шиене, пребројување на постелната пресвлека, чување, спремање, инвентарирање, расходување и обновување залихи на постелната пресвлека. Нормативи за постелната пресвлека. Работна облека за персоналот по катовите, избор и видови ткаенини и материјали што доаѓаат предвид во угостителството.

Практично проверување на квалитетот на текстилот и постојаноста на боите. Организација на работата и контрола на работата во помошните одделенија (пирална и пеглална) и познавање и ракување со машините, алатите и уредите.

Запознавање со посебните желби на гостите со цел да им се даде што подобро комфор. Пчм и испраќање на гостите. Соработка при составувањето на кукниот ред. Давање разни информации и објаснувања на гостите. Службе со разни прирачници и помагала. За успешно обавување на службата обавезно служење со 2 странски јазичи од четирите наведени: германски, англиски, француски и италијански.

Водење и составување на разни образци потребни за економично и ефикасно водење на хотелското домаќинство.

Теоретски дел

Улога и важноста на хотелската служба по катовите. Познавање работите на персоналот кој работи на катовите и координација со него.

Кукен ред, неговата важност и смисла.

Средства за чистење на просториите и разни технички помагала, нивното означување, спремање и чување како и определување на нормалниот рок на траење. Нормативи.

Контрола и одржување на чистотата по собите, ходниците и санитарните простории. Одржување и чистење на одделни видови предмети од разен материјал.

Место за приборот за одржување на чистотата, организација и контрола.

Работна облека, видови, нејзината улога, избор на погоден материјал, боја и крој со оглед на изгледот и функционалноста.

Однос на културно однесување кон гостинот.

Употреба и работа со телефонот.

Услови на здрав стан, распоред на просториите, нивните уреди. Намештај, пропорциите, чување на намештајот. Преработка на непрактичниот или старомоден намештај во модерен и практичен. Хотелската соба и нејзиниот намештај. Уреди во хотелската соба. Ходници и други простории и уреди на катовите во хотелот.

Спечување на бучавата (видови подови и прекривачи во ходниците, обложување на зидовите подмачкување на вратите и сл.).

Сигналните уреди во собите и катовите (акустички, визуелни, телефонски).

Осветление и загревање на разни простории во хотелот.

Водоводни, телефонски и електрични инсталации во хотелот, нивното одржување, отклонување на помали кварови, мерки на претпазливост.

Поврзаност во работата на службата по катовите со другите хотелски одделенија, нарочно со рецепцијата и портирницата.

Организација на работата на катовите во апартманот во административен однос. Водење администрација на катовите — извештаи на собарицата.

Материјал за постелна пресвлека, материјал за полнење на мадраците, јастуците и соодветни нормативи.

Отклонување на дамки од намештајот, од простирките, завесите, од долната облека и облеката. Техника на надзорот над инвентарот на катовите.

Клучеви од собите, означување на клучевите, главен клуч.

Специфичности на вршењето на службата на катовите во мали и големи објекти за сместување, во објекти од сезонски карактер и во оние што работат во текот на целата година.

Разни правни прописи во врска со работењето на објектот за сместување.

ОПШТ ДЕЛ: ЗАЕДНИЧКО ЗА СИТЕ ЗАНИМАЊА

I. Технологија

Кандидатите за овој предмет треба подетално да ја познаваат материјата што е обработена во програмата за квалификуваните работници, па заради тоа мора да го знаат следново:

Горива: определување на калориската вредност, губитоци на топлината, складирање на горивата, цврсти горива, течни горива, гасовити горива.

Метали и метална стока. Особините на металите: физички, хемиски и механички.

Бакар: бакарни руди. Употреба на суров бакар за разни бакарни садови, котли, цевки и сл. Својствата и употреба на бакарот. Создавање „меденка“ (зелена рѓа) и нејзината отпорност кај недоделно калаисани бакарни садови. Бакарни легури: бронза, месинг, ново сребро.

Олово, цинк, жива.

Никал — употреба: никлени легури, за производство на никлен челик и никлени споеви што служат за галванско пониклување. Предност на никлените легури над другите.

Хром. Руда хромат. Хромирање на разни метални предмети на галвански начин. Хромов челик и употреба. Предност на приборот за јадење и на другите кујнски садови од хромиран челик од ферохром над другите.

Калај: руда коситерит. Употреба на коситеритот.

Алуминиум. Руди а особено боксит. Својствата и употребата на алуминиумот. Дуралуминиум и употреба.

Племенити метали: злато, сребро и платина. Употреба на среброт за изработка на прибор за јадење.

Кипарски камења (украси), мермер, алабастер, серпентин и др.

Градежни материјали за сврзување. Варовик, цемент, гипс.

Керамичка индустрија. Употреба на водено стакло, прозорско стакло, оловно и алуминиумско стакло. Кварцно, армирано и венецијанско стакло.

Драги камења: дијамант, сафир, рубини, аквамарин, топаз. Имитации.

Хемиска индустрија и нејзините производи. Готварска сол. Производство и употреба на морска и камена сол.

Сода. Кристална и каустична сода. Сода бикарбона.

Солна киселина и нејзината употреба.

Амонијак и неговата употреба.

Водородна киселина и нејзината употреба.

Сумпор. Употреба на сумпорот во подрумството и при конзервирањето на хранителни продукти. Сумпорна киселина и нејзината употреба.

Хлор, модер камен, зелена галица и нивната употреба.

Минерални бои: бела, жолта, црвена, модра, зелена, црна.

Дрво: физичките и техничките особини на дрвото. Важни видови на дрво. Преработка на дрвото

Текстилна индустрија: суровини: а) растителни влакна: памук, лен, коноп, јута, б) животински влакна: овча волна, длака од камила, в) свила производство и сурова изработка на готова свила, вештачка свила, г) минерални влакна: азбестни влакна, метални влакна и вештачко влакно. Производство на предива и ткаенини. Видови на текстилна стока и испитување на квалитетот.

Материјал за полнење на постелина и тапацираниот намештај: морска трева, коњски струна, крена

Индустрија на кожи и крзна. Трговски видови на готова кожа и имитација. Индустрија за каучук.

Пластични маси: а) пластични маси од целулоза, б) пластични маси од белтоци, в) пластични маси како продукт на кондензација и полимеризација, бакелит, винил, полимеризати и плексиглас.

Етерични масла Органски бои. Посебно бои што се употребуваат во угостителството.

Основни поими од науката за исхрана на човекот и за хигиенската исхрана. Хранителни материји во тесна смисла (органиски) белтоци, јаглени хидрати и масти. Калорична и физиолошка вредност. Хранителни материји во поширока смисла (анорганиски): вода, воздух, минерални материји.

Витамини: важност на витамините во одделни хранителни продукти.

Житарици: производи на мелничарството. Производство на теста.

Мехунарките, нивната хранителна и голема калориска вредност.

Шеќер: производство на шеќер од трска. Производство на рум од меласа. Трговски сорти на шеќерот, кандити и разна стока од шеќер. Природен и вештачки мед. Вештачки слатки материји. Скроб.

Зарзават, неговото конзервирање. Компир. Габри за јадење. Овощје домашно и јужно, месо, риба, ракови. Млеко, млечни производи. Јајца, масти, масла. Зачини: луто-мирисни зачини, наркотични и кисели зачини.

Тутун, опиум, кокаин.

Производство на сапун. Видови сапун, суровини и помошен материјал во производството на сапун. Производство на сапун во домаќинството. Фабричко производство на обичен, тоалетен и медицински сапун.

Производство на глицерин и свеќи.

Вино. Состав и видот на грозјето. Добивање на слатко вино. Превирање на комината. Постапка со младото вино Испитување на алкохолот во виното со помош на ебулиоскоп. Лекување на болестите кај вината. Разни видови вина во трговијата. Десертни вина Вермут, малага, мускат прошек, марсала и др. Шампањац: производство на природни и вештачки шампањац. Домашни и странски сорти.

Пиво Суровина и производство. Производство на ракија. Производство на коњак и рум.

Минерални води и сода вода и нивната употреба во угостителството.

Пресметување на калориската и физиолошката вредност:

- а) на одделни оброци
- б) на обичен појадок
- в) на комплетен ручек
- г) на ручек
- д) вечера
- е) на разни слатки и компоти.

2. Хигиена

Значење и задачи на хигиената и социјалната медицина. Општ осврт, со посебен приказ на задачите во угостителството.

Правилната работа на органите на човешкиот организам. Развој и одржување на човешкиот род.

Уредување на работните и угостителските простории. Микроклиматски услови во угостителските дуќани и нивното влијание на здравјето на работниците и гостите.

Зрачење, осветлување и загревање на угостителските простории.

Уредување на санитарниот блок: гардеробата, умивалницата, снабдување со питка вода. Отклопување на стападоци. Ножници.

Професионални труења и повреди. Јаглен моноксиди и диоксид Делување на киселини и раствори, амонијак, органски прав, брашно, целулоза, шеќер итн. Укажување на прва помош.

Мерки за сузбивање на професионални оштетувања. Заштитни средства, удобна работна облека и обувки

Хигиенски транспорт на хранителните продукти, хигиенско складирање и одржување.

Прописи за здравствениот надзор над угостителските дуќани и прописи за надзор над хранителните продукти.

3. Стопанска математика

Мери: а) метарски и неметарски што се во употреба кај нас,

б) мери што се во употреба во САД и Велика Британија.

Парите од сите европски и поважните од воневропските земји. Пресметување на пари, мери и тежини. Сметковните операции со повеќеимените броеви. Средна вредност: а) едноставна аритметичка вредност и б) сложена (мерена) аритметичка средина; хармониска средина (едноставна и сложена).

Проста и сложена сметка на смеша.

Процентна и промилна сметка од 100, над 100 и под 100.

Каматна сметка (пресметување на каматата, капиталот, времето и процентот). Каматна сметка под и над 100.

Тековна сметка.

Проста и сложена калкулација на стока купена во земјата. Калкулација во угостителството. Проста и сложена калкулација на стока купена во странство.

Верижна сметка — проста и сложена со примена во праксата на кандидатите.

Основни поими од геометрија. Обем и поврнина на правилни геометриски слики: квадрат, правоаголник, ромб, ромбоид, триаголник, трапез, делтоид, круг.

Пресметување на зафатнината на сатовите што се употребуваат во угостителството.

Сметки со девизи во СФРЈ. Девизи и нивното пресметување.

4. Туѓи јазици

Кандидатите за висококвалификуван портир, келнер и хотелска собарица полагаат обавезно 2 странски јазици од кои еден од следните четири јазици: германски, англиски, француски и руски.

Висококвалификуваниот хотелски портир задолжително полага 2, а третиот е по избор и е вон од наведените.

Познавањето на јазикот се состои во водење разговор на туѓиот јазик во рамките на угостителството, во пишување и читање на листа за јадењата на тие јазици и служење и читање на стручна странска литература.

Едниот јазик се полага усно и писмено, а вториот, односно третиот само усно.

IV

ОПШТООБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Од општообразовните предмети кандидатите за степен на квалификуван и висококвалификуван работник полагаат: македонски, математика, државно уредување и стопански систем на СФРЈ, работно законодавство и економика и организација на претпријатието.

Овие предмети се полагаат по испитната програма утврдена според одредбите на чл. 10 од Правилникот за полагање испити за здобивање со степен на стручно образование на работниците што се оспособени со практична работа во стопанска организација („Службен весник на НРМ“ бр. 29/61).

V

Оваа испитна програма ќе се применува осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 05-2156/1

19 ноември 1963 година
Скопје

Републички секретар за труд,
Васка Дуганова, с. р.

26.

На основа точка 6 од Упатството за испитите за здобивање со степени на стручно образование на работниците на практична работа во стопанска организација („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61) и член 10 од Правилникот за полагање испит за здобивање со степени на стручно образование на работниците што се оспособени со практична работа во стопанска организација („Службен весник на НРМ“ бр. 29/61) и предлогот на Стопанската комора на СРМ, Републичкиот секретаријат за труд донесува

ПРОГРАМА

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО СТЕПЕНИ НА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ КОИ СЕ ОСПОСОБЕНИ НА ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ТУТУНОВАТА СТРУКА

I

Според оваа програма ќе полагаат испит за здобивање со стручно образование на степен на квалификуван и висококвалификуван работник, работниците од тутуновата струка, кои се оспособени на практична работа во стопанска организација или установа во следните занимања:

1. Производител на тутун;
2. Средувач на тутун во обработка;
3. Пакер на тутун во обработка;
4. Ферментатор на тутун;
5. Подготвувач на суровини;
6. Сортирач на тутун во преработка;
7. Мешач на тутун (харманџија);
8. Резач на тутун;
9. Изработувач на цигари;
10. Пакер на цигари;
11. Кондиционер на тутун;
12. Раководител во производството на тутун;
13. Раководител во обработката на тутун;
14. Раководител во преработката на тутун;
15. Раководител во фабрикацијата на цигари;
16. Раководител — изведувач на технички огледи.

II

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА СТЕПЕН НА КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК

Занимање: ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТУТУН

Практичен дел:

- распознавање на типовите на тутунот, видови, класи и инсерции;
- минерални ѓубриња и нивната употреба при одгледувањето на тутунот;
- употреба на орудија и алат во полето;
- практично изведување: бербa, штавење, сушење, калапење на тутунот.

Стручно-теоретски дел:

Општ дел: Откуп на тутунот, познавање на квалитетните мерила, процена на тутунот, организација и начин на откупот.

Обработка на тутунот (средување, ферментација, манипулација на завршните работи во неговата обработка.

Претпријатија за обработка на тутун, нивната структура, цели и нивното значење во унапредувањето на производството на тутунот, како и за унапредувањето индустријата на тутунот.

Преработка на тутунот: претходно влажење на тутунот, сортирање, харманисување, режење, кондиционирање на резаниот тутун, изработка на цигари, кондиционирање, нивното пакување и лагерирање на готовите производи.

Сето ова во општи поими.

Посебен дел: Историјат на производството на тутунот во СФРЈ, стопанско значење на тутунот кај нас; производни подрачја во СФРЈ.

Тутун: опис на неговите органи, улога и нивните функции.

Сорти на тутунот што се произведуваат во СФРЈ.

Климатски фактори во производството на тутунот

Почва — типови и нивното влијание на производството.

Примена на агротехнички мерки — ѓубрење и прашење.

Одгледување на тутунот како монокултура во плодород. Реонирање и неговото значење за производство на квалитетни тутуни.

Избор на место и почви за расадници.

Видови леи за расад, изработка на леи и потребно семе по м².

Нега на расадот (поливање, проветрување, плевање, разредување, потхранување, корнење и транспорт на расадот.

Избор и подготвување на почвата за расадување. Расадување (рачно и машинско). Времето за расадување. Досадување. Број на растенијата по хектар и како се пресметуваат.

Нега на тутунот: прашење, поливање, кршење на цветот и на залисци (копили).

Преземање мерки на тутуништето во случај на оштетување од град.

Бербa на тутунот: знаци на зрелоста на листот. Видови на зрелост и бербa. Начин на бербeње и време. Број на берби според типовите на тутунот. Делење на тутуновите лисја по инсерции — транспорт — поништување на тутуновите стебла.

Нижење: време и начин на нижење, должина на низите, густина, штавење — целта на штавењето, начини, времетраење. Промени во листот како последици од штавењето.

Сушење: целта, начини на сушење (на сонце во сенка, на огин и со топол воздух).

Видови сушници и примена.

Нега и чување на исушените тутуни кај производителот: калапење во јарми, басми, калапи,

демети и др. Начин на пакување во бали — четки и сл.

Амбалажен материјал кај производителот и помошни средства.

Болест на расадот — развој, причина, појави, оштетувања, претпазни мерки и сузбивање.

Штетници на расадот, штети, претпазни мерки и сузбивање.

Болест на тутунот — видови, причини, појави, оштетување, претпазни мерки, сузбивање.

Штетници на расадот — опис, како се појавуваат, оштетувања, претпазни мерки — сузбивање. Видови мани на тутунот во текот на сушењето (зелени мрежи, басара и др.).

Видови на буџ во тутуновите низи.

Значењето на селекцијата во обработката на тутунот.

Занимање: СРЕДУВАЧ НА ТУТУН ВО ОБРАБОТКА

Практичен дел:

Определување на маните, видовите и степените на оштетеноста на тутуновите лисја. Определување на типовите, видовите на тутунот, инсерцијата, класата, нијанси на боите и друго. Определување на употребната вредност на тутуновите лисја во фабрикацијата.

Практичното изведување на сите работи околу средувањето на тутунот.

Стручно-теоретски дел:

Општ дел: Преработка на тутунот основни поими).

Воопшто за преработката на тутунот, поделба на тутунската индустрија. Технолошкиот процес во фабрикацијата. Типови и квалитетни групи на цигари.

Лагерување на тутуновите лисја, сместување и нега на суровините — издавање за натамошна преработка.

Составување на мешавини за одделни видови на преработки. Претходно влажење — цел, начин, мешање.

Сработка на буџосан тутун.

Режање на тутунот — машини. Кондиционирање на резаниот тутун за изработка на цигари.

Изработка на цигари — машини. Кондиционирање на цигарите за пакување.

Пакување на цигарите — начин, целта на пакувањето.

Материјал за изработка на цигарите.

Посебен дел: Познавање на типовите на тутунот, класификационите мерила и стандардите за средување на тутунот по системот „Тонга“ и „Јарма“, односно средување на тутуновите лисја според работните типови, класи, инсерции и според технолошката и употребната вредност во фабрикацијата на тутунот.

Собирање и групирање на сортираните тутунови лисја спрема технолошките особини и составување определени количини за добивање бали од определена трговска вредност според стоковниот тип на соодветното производно подрачје.

Занимање: ПАКЕР НА ТУТУН ВО ОБРАБОТКА

Практичен дел:

Познавање на типовите, инсерциите и класите на тутунот. Практично изведување работите околу пакувањето на тутунот. Начини на пакување „јарма“ и „тонга“, „коцка“ и друго. Димензии на балите: широчина, височина, дебелина, според типот на тутунот и според материјалот за пакување. Начин на шпирење на балите.

Ракување со уредите и машините за изработка и пакување на бали.

Стручно-теоретски дел:

Општ дел: забелешка: материјалот е ист како и за занимањето сортирач на тутун во обработка.

Посебен дел: Познавање на типовите на тутунот, инсерциите, класите, содржајноста и дебелината на ткивото, распознавање на бојата, степенот на зрелоста, оштетеноста и влажноста на тутунот. Определување содржината и еластичноста на тутуновите лисја заради регулирање на притисокот при пакувањето во бали. Определување дебелината на пластовите на лисјата, според квалитетот и состојбата на тутунот, водење сметка сложувањето да биде уедначено заради квалитетна и техничка изработка на балите. Определување видот и димензијата на амбалажниот материјал за одделни начини на пакување.

Познавање на техничката изработка на балите и ракување со преси за пакување и пресување на тутунот, како и познавање на сите заврш и работи (допресување, шпирење, завиткување на балите со платно, банкирање и друго).

Ракување со тонга уредите: пуштање во погон и запирање преку електричен мотор. Вршење контрола над исправноста на одделни уреди, отклучување застои поради прости кварови и менување сита.

Занимање: ФЕРМЕНТАТОР НА ТУТУН

Практичен дел:

Определување на маните, видовите и степените на оштетувањето на тутуновите лисја, типот на тутунот, видот на инсерциите, класата и нијансата на боите, употребната вредност во фабрикацијата на одделните типови на тутун, видови, класи и др.

Практично изведување на работите на ферментацијата на тутунот, ракување со уредите и со мерните инструменти.

Стручно-теоретски дел:

Општ дел: Исто како и за занимањата: сортирач и пакер на тутун во обработка.

Посебен дел: Познавање на типовите на тутунот, класите, кондиционалната и здравствената состојба на тутунот и разните степени на оштетеноста, за правилно спроведување на ферментациониот процес кај сезонската и вонсезонската ферментација на тутунот.

Примање и правилно разместување на тутунот по одделенија во магацините според ферментационни одлики, подготвување на тутунот за изведување на ферментациониот процес, условите за ферментација, карактерот — текот на ферментацијата и влијанието на климатските фактори (температурата и релативната влажност) на текот на ферментацијата и на нејзиниот коначен резултат. Уочување промените на тутунот во одделни фази на ферментациониот процес и органолептичко утврдување на завршетокот на ферментациониот процес, односно системот на ферментационоста на тутунот врз основа на видовите промени на неговите особини, состојбата на влажноста, степенот на еластичноста, бојата, мирисот и другите знаци.

Посебно кај вонсезонската ферментација, како се составуваат уедначени партии на тутунот според особини што условуваат уедначен тек на ферментациониот процес кога се применува ист режим на ферментација; полнење на ферм-коморите; дотерување услови за нормален и правилен тек на одвивање на ферментациониот процес, регулирање на температурата и релативната влажност на воздухот во ферм-коморите. Читање и вбележување на податоците од мерните инструменти, карактеристиките за одделните фази (I, II, III) од вонсезонската ферментација на тутунот.

Ракување со климо-уредите и инсталациите, контрола на исправноста на климо-уредите и отклучување на помади застои во работата.

Лабораториско испитување на степенот на влажноста и степенот на ферментисаноста на тутунот.

Занимање: ПОДГОТВУВАЧ НА СУРОВИНИ

Практичен дел:

Познавање на маните, видот и степенот на оштетеноста на тутуновиот лист, типовите на тутунот, видовите, инсерциите, класите, нијансите во боите и употребната вредност на тутуновите лисја во фабрикацијата.

Практично изведување работите околу правилното чување на тутунот од расипување во лагерот и подготвување суровини по количина и асортиман за издавање на одделението за фабрикација.

Ракување со уредите и мерните инструменти.

Стручно-теоретски дел:

Општ дел: Историскиот развој на тутунот — неговото економско значење, реони на производство на тутунот во СФРЈ. Климатски и почвени фактори во производството на тутунот.

Производство и нега на расадот. Расадување и нега на тутунот на тутуништето.

Болести и штетници на расадот и тутунот, превентивни мерки и борба против нив.

Берба на тутунот, начин на берење.

Нижење во низи. Штавење — начин и времетраење. Сушење, видови на сушници.

Чување на исушениот тутун. Калапење и пакување. Амбалажен материјал.

Посебен дел: Познавање на типовите на тутунот, инсерциите, класите, квалитетот на структурата, нијансите на боите, степенот на зрелоста, степенот на оштетеноста и влажноста, употребната вредност на тутунот во фабрикацијата и начинот на средувањето на тутунот.

Постапка при приемот на тутунот. Разместување во магацини според пошироко и потесно потекло, работните типови, инсерциите, класите и другите одлики.

Постапка при детален преглед и прием на тутунот заради установување на правата вредност на пристигнатиот тутун за фабрикација и групирање, карти со определени квалитетни особини за одделни квалитетни производи. Определување условите и режимот на лагерирањето на тутунот и регулирањето процесот на матурацијата.

Одделување на суровината според обемот и асортиманот на фабричкото производство според потребување на одделението за преработка на суровината, односно на одделението за сортирање.

Ракување со мерните инструменти: читање и забележување на податоци. Водeње на целокупна евиденција на тутунот, о кој што е добивен и оној што е издаден на преработка.

Занимање: СОРТИРАЧ НА ТУТУН ВО ПРЕРАБОТКА

Практичен дел:

Определување типовите на тутунот, видовите, инсерциите, класите и др. важни показатели. Определување употребната вредност на одделните типови, видови, класи на тутунот за изработување одделни видови тутунови производи.

Практично изведување работите на сортирањето на тутунот.

Стручно-теоретски дел:

Општ дел: Материјалот е ист како и за занимањето, подготвувач на суровини.

Посебен дел: Познавање типовите на тутунот, инсерциите, класите, содржајноста на ткивото, ни-

јансите на боите, степенот на зрелоста, оштетувањето и степенот на влажноста на тутунот. Посебно да се познаваат постојните мерила за класификација и средување на тутунот.

На основа квалитетните особини на стоковите типови, инсерциите, степенот на зрелоста и влажноста, се врши сортирање, разлистување и класирање на тутуновите лисја според употребната вредност за одделни квалитетни производи. Определување и процена на технолошката вредност на одделни групи се врши по органолептичката метода, додека определувањето на аромата, вкусот, јачината и согорливоста се вршат со пробно пушење.

Начин на собирање на сортираниот тутун и неговото групирање со цел да се добијат одделни мешавини. Начин и контрола на мешавината, начин на мерење и издавање на мешавините за харманисување и начин на водење евиденција за потрошениот материјал за одделни мешавини.

Занимање: МЕШАЧ НА ТУТУН (ХАРМАНЦИЈА)

Практичен дел:

Определување типовите на тутунот, видовите, инсерциите, класите и употребната вредност на овие показатели во фабрикацијата на тутунските производи.

Практично изведување работите на кондиционирањето и харманисувањето на одделните видови тутунови производи — ракување со уредите, справите и мерните инструменти.

Стручно-теоретски дел:

Општ дел: Производство и ферментација на тутунот — основни поими.

Историскиот развој на тутунот. Неговото економско значење. Реони на производство на тутунот во СФРЈ. Климатски и почвени фактори во производството на тутунот.

Производство и нега на расадот. Расадување и нега на тутунот на нива.

Болести и штетници на расадот и тутунот — превентивни мерки и борба против болестите и штетниците.

Берба на тутунот. Начин на берење.

Нижење низи — штавење — начин и времетраење. Сушење. Видови на сушници.

Чување на исушениот тутун — калапење и пакување.

Ферментација на тутунот — какви промени се вршат кај тутунот. Влијанието на надворешните фактори на ферментацијата. Начини на ферментација (во бали, во маса во истиви и по пат на машински инсталации).

Сезонска ферментација — подготвителни работи и работи во текот на ферментацијата.

Вонсезонска ферментација. Инсталации и уреди. Начин на нивната употреба.

Опрема за ферментација на тутунот — апарати и мерни инструменти (накуси).

Посебен дел: Познавање на стоковите типови на тутунот, инсерциите, содржината на ткивото, нијансите на боите и лисјето, степенот на зрелоста, способноста на тутунот за впивање и задржување на влага и употребната вредност на тутуновите лисја за изработување на соодветни производи.

Определување начинот на харманисување според технолошките особини на одделни групи на тутунот и процена на квалитативниот состав и физичките особини на харманисаната мешавина.

Технолошка постапка при создавањето на мешавини и доведување во нормална состојба на влажност. Примање на сортиран тутун, мешавини и надовлажување, време за надовлажувањето во харманот. Вадење и растресување. Подготвување и испраќање на следната фаза на преработка.

Ракување со уредите и справите при создавањето на мешавини. Ракување со мерните инструменти — читање и бележење на податоци.

Пробно пуштање за одржување на стандардната тутунова мешавина за одделни видови производи.

Занимање: РЕЗАЧ НА ТУТУНОТ

Практичен дел:

Практично определување состојбата на влажноста на тутунот за резање и распознавање мешавините на тутунот за изработка на одделни видови производи.

Практично изведување на работите. Техниката на полнење на коритото во машината. Правилност на резањето, широчината на резот, менување на ножевите. Ракувањето со машината за резање на тутунот. Растресување на резаниот тутун.

Стручно-теоретски дел:

Општ дел: Економското значење на тутунот кај нас. Реони на производство во СФРЈ. Климата и почвата — важни фактори во производството.

Расад, нега, корнење и расадување. Нега на тутунот. Берба. Начин на берење. Нижење. Штавење. Сушење и калапење.

Претпријатија за обработка на тутун — цел и значење.

Употребните својства на тутунот во лист: квалитетот на тутунот и неговото оценување — надворешни показатели: инсерција, зрелост, финока, боја, мирис и друго: внатрешни знаци, ароматичност, квалитет, интензитет, вкус, согорливост.

Мерила за проценка на квалитетот на тутунот кај македонскиот, херцеговачкиот и војводинскиот тип.

Средување и манипулација на тутунот: стар и нов начин на средување и манипулација. Подготовка и начин на кондиционирање на тутунот. Средување на тутунот, во јарма, во басма, во калап, во тонга и др. Опредмет кај средувањето: алат, машини, инсталации и инструменти за мерење на топлината и релативната влажност на воздухот.

Општи поими за ферментацијата — улога — промени што се вршат кај тутунот.

Сезонска и вонсезонска ферментација — цел и задаток. Инсталации и уреди, инструменти и како се употребуваат.

Амбалажа, завршни работи: шлихтување, пресување, допресување амбалажирање, спремање на тутунот за пазар, лагерирање и матурација.

Посебен дел: Утврдување степенот на влажноста на тутунот. Определување на квалитетната група на харманисаниот тутун на основа стоковиот тип, инсерцијата, бојата на лисјето, содржината на ткивото, кое што влегува во составот на мешавината спремена за резање. Определување на уседначеноста на резот и ширината на влакното на резаниот тутун (органолептички и со помош на микрометар).

Реализирање на што поголема влакнатост (однос на долги и ситни влакна) преку одржување на оптимални технички и технолошки услови при резањето и распресувањето на тутунот.

Технолошкиот процес при резањето.

Ракување со машините за резање и ракување со пневматичните инсталации. Пуштање на машините во погон и запирање. Контролирање над правилноста во работата на одделни уреди, штелување на машината за регулирање на ширината и уредначеноста на резот. Менување и штелување на ножеви и вршење помали поправки.

Занимање: ИЗРАБОТУВАЧ НА ЦИГАРИ

Практичен дел:

Определување на кондиционалната состојба на резаниот тутун и квалитетната група. Определува-

ње квалитетот на техничката изработка и опрема на цигарите. Практично ракување со машината за изработка на цигари. Познавање на основните машински делови. Уреди и нивните функции, како и отклонување на помали кварови.

Стручно-теоретски дел:

Општ дел: Ист како и за занимањето: резач на тутунот.

Посебен дел: Определување степенот на влажноста и влакнетоста на тутунот со оглед на неговите запремински особини при полнењето на цигарите и определување на квалитетната група за која е наменет резаниот тутун според неговата боја, мирис и содржината на струкот.

Технолошкиот процес на изработката на цигари.

Определување исправноста на техничката изработка на цигарите: ознака, правилност на сечењето, степенот на полнењето, исправност на лепењето. Определување за употреба на цигар-папирот од определен вид и квалитет за одделни видови цигари. Проверување квалитетот на лепилото со помош на чула.

Машини за изработка на цигари. Запознавање со сите типови такви машини. Ракување со нив и со уредите за автоматско полнење на дистрибутерот. Пуштање во погон и запирање. Контрола над правилноста во функционирањето на одделните апарати и уреди во текот на работата. Регулирање и едноставно штелување на машините и отстранување на застоите поради мали неисправности во работата на одделните машински делови.

Занимање: ПАКЕР НА ЦИГАРИ

Практичен дел:

Определување на кондиционалната состојба на цигарите и нивната способност за пакување, определување квалитетот на техничката изработка на цигарите и опременување на производите.

Практично ракување со машината за изработка на цигари. Познавање основните нејзини делови, нивното функционирање и отклонување на помали застои во работата на машината.

Стручно-теоретски дел:

Општ дел: Како и за занимањата: Резач на тутун и изработувач на цигари.

Посебен дел: Утврдување степенот на влажноста на цигарите со оглед на нивната способност за пакување и нивната отпорност да ги сочуваат своите својства за време на лагерирањето и прометот до потрошувачката. Определување на исправноста во техничката изработка на цигарите: должина, форма, калибар, положај на отисците на ознаката, правилност на сечењето, степенот на полнењето, исправноста на лепењето. Определување исправноста на материјалот и амбалажата: димензијата на кутиите, бланкетите, надворешниот изглед на амбалажата, изработката и бојата на отисците, техничките особини на влажениот материјал и проверување на квалитетот на лепилото.

Пакување: машинско и полуавтоматско.

Утврдување на исправноста на транспортната амбалажа заради обезбедувањето на производите од расипување и оштетување.

Познавање машините за пакување на цигари. Ракување со нив, како и со машините за целофанирање. Пуштање во погон и запирање. Контрола во исправноста на функционирањето на одделни апарати и уреди на машините во процесот на пакувањето. Регулирање и едноставно штелување на одделни уреди и отклонување застои заради помали неисправности.

Занимање: КОНДИЦИОНЕР НА ТУТУНОТ**Практичен дел:**

Определување на основните мани и оштетувања на тутуновите лисја, типовите на тутунот и видот, инсерцијата, класата, нијансите на бојата и употребната вредност на одделни типови, видот и класите во фабрикацијата на тутуновите производи.

Практичното изведување работите на кондиционирањето на тутунот и на полуфабрикатите.

Ракување со апаратите и машините за влажење и кондиционирање, како и ракување со мерните инструменти.

Стручно-теоретски дел:

Општ дел: Како и за занимањата: резач на тутун, изработувач на цигари и пакер на цигари.

Посебен дел: Воведување на податоци за примените и кондиционирани сировини и полуфабрикати и вбележување во посебни образци заради евидентирање. Утврдување состојбата на влажноста на тутунот и полуфабрикатите поради определување на потребата за подобрување на кондиционалната состојба. Утврдување на стоковиот тип на тутунот, инсерциите, степенот на зрелоста и влажноста на тутунот, односно физичките особини на полуфабрикатите за определување начини и режими на кондиционирање. Влијание на разни температури и степени на влажност на промената на кондиционалната состојба и отпорноста на тутуновото ткиво при примената на расположивите средства за кондиционирање.

Технолошкиот процес на кондиционирањето на тутуновите сировини и полуфабрикати: прием на сировините и полуфабрикатите, подготовка за кондиционирање, кондиционирање на тутунот во лист и полуфабрикати. Парене на тутунот во лист и пржење на резаниот тутун.

Ракување со уредите за кондиционирање: пуштање во погон и вклучување на електромоторот преку прекидачот и анласерот. Регулирање на доводот на пара и вода преку вентил. Ракување со апаратите за автоматско регулирање на температурата и влагата на воздухот (термостати и хидростати). Читање температурата на термометри и степенот на влажноста на хидрометри и полиметри и утврдување на релативната влажност со помош на психрометри со примена на психометрички табели. Читање — притисок на манометарот и следење на дијаграмот на движењето на напред истакнатите фактори.

III**ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА СТЕПЕН НА ВИСОКО-КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК****Занимање: РАКОВОДИТЕЛ НА ОБРАБОТКА НА ТУТУНОТ****Практичен дел:**

Определување на маниите, видовите и степените на оштетеноста на тутуновите лисја, типовите на тутунот, видовите, инсерциите, класите и др. квалитативни показатели, употребната вредност на одделните типови на тутун во изработката на тутуновите производи.

Организација и контрола на техничката изработка и опремување на производите.

Практична организација на работата околу изведувањето на сите работи околу откупот, средувањето, ферментацијата и завршните работи во обработката на тутунот.

Практично ракување со алатите, машините и уредите, како и со мерните инструменти и апарати.

Стручно-теоретски дел:

Општ дел: Преработка на тутунот, технолошкиот процес при изработката на тутуновите про-

изводи: резаче на тутунот, изработка на цигари, кондиционирање, пакување на цигарите, лагерирање.

Технолошкиот процес при изработката на цигари, тутун за жвакање, лула и бурмут. Сето ова само во поими.

Посебен дел: Утврдување на трговската вредност на тутунот во состав на бали според стоковиот тип и квалитативните особини. Определување квалитетот на тутуновите лисја според реоните на производството, инсерцијата (положај на листот на струкот), структурата на листот, финоката и содржината на ткивото, миризбата, бојата, степенот на зрелоста, видот и степенот на оштетеноста и состојбата на влажноста. Определување на односот меѓу тутуните со разни технолошки особини за составување мешавина од определена трговска вредност — класа.

Утврдување на начинот и режимот за кондиционирање и ферментација врз основа на својствата на тутунот од различни инсерции и квалитетот на одделни стокови типови. Уочување промените на тутунот во одделните фази на ферментацијата и дотерување на режимот заради нормалниот тек на ферментацијата. Утврдување на завршетокок на ферментациониот процес и степенот на ферментисаноста на тутунот.

Читање на податоците на мерните инструменти и графичко прикажување на нивното движење.

Ракување со тонга и климо-уредите, пуштање во погон и запирање. Регулирање на температурата и влажноста на воздухот во фери-коморите со помош на вентил за довод на пара и дотерување работата на пумпата, контролирање на исправноста во функционирањето на одделните делови од уредите и отстранување на недостатоци и застои во работата.

Детално познавање на организацијата на работата во производниот процес, раководење и распоред на работната снага по работни места. Пресметка на потрошачката на сировини, материјал и работна снага, како и воведување евиденција по одделни фази на работата.

Занимање: РАКОВОДИТЕЛ НА ПРЕРАБОТКА НА ТУТУНОТ**Практичен дел:**

Разликување и определување типовите на тутунот што се употребуваат во изработката на тутуновите производи. Определување видови, инсерции, класи и нивната употребна вредност во изработката на тутуновите производи.

Практична организација на работите на лагерирањето на сировините, начини на кондиционирање на сировините и полуфабрикатите. Начини на сортирање и разлистување на тутуновите лисја: составување на тутунови мешавини за изработка на одделни видови производи, изработка на тутунови производи и чување на готовите преработки — практично ракување со машините, уредите и мерните инструменти.

Стручно-теоретски дел:

Општ дел: Производство на тутунот: производни подрачја, типови на тутун. Обработка на тутунот во полето: расад — одгледување, расадување, досадување, губрење. Болести и штетници на расадот и тутунот. Нега на тутунот: прашење, поливање, кршење на залиски и др.

Преземање мерки во случај на оштетување од град — берба на тутунот. Знаци за неговата зрелост. Берба. Начин на берење. Време за берење. Делење на тутуновите лисја по инсерции — транспорт. Поништување на тутуновите стебла.

Посебен дел: Утврдување на употребната и технолошката вредност на тутунот на основа на квалитативните особини на стоковиот тип, инсер-

цијата, степенот на зрелоста, разните нијанси во боите, степенот на нежноста и содржајот оста на ткивото — со помош на сетива. Утврдување степенот на ферментисаноста и степенот на влажноста на тутунот и неговата способност за впивање и задржување на влага. Определување на условите и начинот на лагерувањето, кондиционирањето и харманисањето на тутунот за да се осигури наголемување на отпорноста на тутуновото ткиво. Утврдување составот на тутуновиот лист на основа на надворешни знаци со оглед на неговите особини при пушењето (арома, вкус, јачина, согорливост), дегустациона процена на овие особини. Определување степенот на влажноста и растреситоста на резаниот тутун. Утврдување на техничката изработка на цигарите со и без технички мерила за должина, волумен и тежина. Утврдување на техничките особини на основниот, помошниот и амбалажниот материјал.

Ракување со климо-инсталациите, со уредите за влажење на тутунот и со фабричките машини: контрола над исправноста на работата, регулирање и штелување на одделни машински уреди и апарати.

Занимање: РАКОВОДИТЕЛ НА ФАБРИКАЦИЈАТА НА ЦИГАРИ

Практичен дел:

Определување на цигарите, типовите на тутунот, тутунот за жвакање, за луле и бурмут, видовите, инсерциите, класите и другите квалитативни показатели. Определување на употребната вредност на одделните цигарни типови на тутунот за изработка на определени видови тутунови производи.

Практична организација на работите при изработката на цигари, тутун за жвакање и луле.

Организација и контрола на изработката и опрема на производите.

Практично ракување со алатите, машините, уредите и мерните инструменти.

Стручно-теоретски дел:

Општ дел: производство на тутун.

Производство на цигарните тутуни и нивната обработка на нива.

Преработка на тутунот: изработка на цигари и нивното пакување (основни поими).

Посебен дел: Утврдување на употребната и технолошката вредност на тутунот на основа квалитативните особини на стоковиот тип, инсерцијата, степенот на зрелоста, разните нијанси на боите, степенот на нежноста и содржајноста на ткивото (со помошта на сетива). Утврдување степенот на ферментисаноста и степенот на влажноста на тутунот и неговата способност за впивање и задржување на влага. Проста процена на квалитативниот состав на харманисаната мешавина. Утврдување на техничката изработка на цигарите — просто и со мерни инструменти. Ракување со мерните инструменти и читање на податоците.

Детално познавање организацијата на работата во производниот процес по одделни фази, контрола на квалитетот на производите. Раководење со луѓето и распоред по работни места. Пресметка на потрошувачката на сировините, материјалите и работната снага по одделни фази на работата и водење евиденција.

Занимање: ТЕХНИЧКИ ИЗВЕДУВАЧ НА ОПИТИ

Практичен дел:

Практично изведување на работите во производство на расад, нега во неговиот развој, борба против штетници и болести, ракување со апарати и средства за заштита на растенијата.

Работа околу подготвувањето на почвата за расадување, техниката на расадувањето. Берба, нижење, штавење, сушење и калапење.

Познавање типовите на тутунот, видовите, инсерциите, класите и сите други квалитативни елементи. Определување на употребната вредност на одделните типови во изработката на тутунските производи. Познавање начините за средување и ферментација на тутунот, техничката изработка и контролата на производите.

Ракување со орадијата за обработка на почвата, со уредите за загревање на сушниците, со мерните и други инструменти.

Практична организација на работите по одделните фази на производството на тутунот, селекција и одбирање на почетен материјал за селекција.

Стручно-теоретски дел:

Општ дел: Преработка на тутунот: технолошкиот процес на изработката на тутуновите производи, резањето на тутунот, изработката на цигари и нивното пакување.

Технолошкиот процес при изработката на цигари (пури), тутунот за жвакање, тутунот за луле и бурмутот.

Посебен дел: Утврдување условите на производните реони за производство на тутун, со испитувањето на морфолошките, физичките и хемиските особини на почвата (отворање на профилот, земање почвени мустри и нивното анализирање) како и по пат на финолошки посматрања и биометриски мерења на тутунот во опитите.

Примена на разни начини на обработка на почвата, избор и употреба на ѓубриња кај одделни опити. Изработка на леи, избор на покривачи, сеене на семето и нега на расадот. Утврдување на површината на почвата, определување растојанието меѓу редовите и струковите при садњето на одделните сорти на тутун. Примена на агротехнички мерки и средства за заштита на растенијата за време на вегетацијата на тутунот. Определување на потребен материјал за селекција. Утврдување видови на болести и штетници на тутунот. Установување на техничката зрелост на тутунот и определување времето за берба. Определување начинот на штавење на тутунот и сушење на одделни видови и сорти на тутунот по инсерции, според зрелоста и по видови на опити. Утврдување на квалитетната вредност на тутунот на одделни стокови типови врз основа на надворешни особини: форма, димензија на листот, боја, дебелината на ткивото, состојбата на зрелоста — степенот на оштетеноста. Изведување на разни системи на ферментација со опитен материјал. Дегустациона проценка на аромата, вкусот, јачината, согорливоста на тутунот.

Ракување со орадијата за обработка на земјата, со апаратите за заштита на растенијата, со уредите за загревање на сушниците за сушење на тутунот со помош на топол воздух, со мерните инструменти за определување температурата и влажноста; со прецизните ваги и кантари за разни мерења и ракување со експерименталните комори — термостати.

Познавање организацијата на работата по одделни фази во производството на тутунот. Раководење со луѓето и распоредот на работната снага по работни места.

Познавање и вршење на сите пресметнувања околу извршените мерења и средувања на податоците за резултатите што се постигнати со опитите.

ОПШТООБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Од општообразовните предмети кандидатите полагаат: македонски јазик, математика, државно уредување и стопански систем на СФРЈ, работно законодавство и економика и организација на претпријатието. Овие предмети се полагаат по ис-

питната програма утврдена според одредбите на чл. 10 од Правилникот за полагање испит за зголемување со степени на стручно образование на работниците што се оспособени со практична работа во стопанската организација („Службен весник на НРМ“ бр. 29/61).

IV

Оваа испитна програма ќе се применува осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, кога престанува да важи испитната програма за тутонова струка „Службен весник на НРМ“ бр. 6/55.

Бр. 05-2153/1

19 ноември 1963 година

Скопје

Републички секретар за труд,
Васка Дуганова, с. р.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-24494/1-1963 од 8 јануари 1964 година, ја одобри промената на личното име на Јанкова Олга, родена на 19 август 1945 година во село Муртино, Штипска околина, од татко Панде и мајка Јордана, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Мицева Снежана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (39)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-566/1 од 14 јануари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Коцев Андреја, роден на ден 2 август 1936 година во село Свеќани, Титоввелешка околина, од татко Стеван и мајка Камка, така што во иднина новото фамилијарно име ќе му гласи **Гошев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (40)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-413/1 од 14 јануари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Терзиов Јован, роден на ден 23 октомври 1933 година во село Робово, Штипска околина, од татко Атанас и мајка Истирка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Иван**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (43)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-22250/1 од 5 декември 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Маневски Миодрог, роден на 3 мај 1937 година во Скопје, од татко Славе и мајка Ружица, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Миле**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (44)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 775, страна 525, книга III, е запишан под фирма: „Раде Кончар“ претпријатие за производство на електрична опрема проектирање и монтажа на постројки — Загреб — Погон во Скопје со самостојна претсметка. Предмет на работењето на погонот е: производство на склопници, уградни и склопни склопки, апарати за заварување, расклопни и разводни плочи, монтажа и сервис.

Погонот е основан од Работничкиот совет на Претпријатието „Раде Кончар“ од Загреб, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје бр. 1367 од 12. X. 1962 година и решението на Народниот одбор на општината Трешњевка број 05/4-19, 291/1—1962 од 15. II. 1963 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Коруновски инж. Љубомир, директор, Зојчевски инж. Томислав, пом. директор, за технички прашања, Трајков Димитар, пом. директор за економски и финансиски прашања, и Новковски Негре, пом. директор за комерцијални прашања, сметано од 20. III. 1963 година.

Со припојувањето на Претпријатието за производување и монтажа на електрични уреди и проектирање и изведување на електро постројки „Југ“ од Скопје кон „Раде Кончар“ претпријатие за производство на електрична опрема проектирање и монтажа на постројки — Загреб истото се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 417, страна 1122.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 187/63. (374)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 275, страна 100, е запишана под фирма: Механичко услужно претпријатие „Агроремонт“ од Тетово, Продавница во Тетово, ул. „Тодор Циповски Мерџан“ бр. 10. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови земјоделски машини, орадија и алати, резервни делови, производи од гума, каучук и синтетика, електро материјали и уреди за земјоделски машини и орадија.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието „Агроремонт“ од Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-15300/1 од 19. I. 1963 година.

Раководител на продавницата е Ѓорѓевски Јован.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 147/63. (382)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 418, страна 435, книга II, е запишана под фирма: Земјоделски комбинат „Повардарие“ — Неготино — Работничко-службенички ресторан во Црвени Брегови. Предмет на работењето на ресторанот е: пружање исхрана и точење на разни пијалоци.

Ресторанот е основан од Работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Повардарие“ од Неготино, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Неготино бр. 04-1018/1 од 1. IV. 1963 година.

Раководител на ресторанот е Доше Попов.

Работничко-службеничкиот ресторан ќе го претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 227/63. (403)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 781, страна 561, книга III, е запишана под фирма: Градежно претпријатие за висока и ниска градба „Зидар“ од Сурдулица — Работничко-службеничка менза во Скопје, ул. „Романија“ бр. 1 (во кругот на градилиштето). Предмет на работењето на мензата е: вршење угостителски услуги на работниците и службениците запослени на градилиштето во Скопје — исхрана на членовите на работниот колектив, точење на безалкохолни пијалоци, вклучувајќи само пиво.

Мензата е основана од Градежното претпријатие за висока и ниска градба „Зидар“ — Сурдулица, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-6265 од 10. IV. 1963 година.

Мензата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Стојановиќ Радислав, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 231/63. (417)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-III-1962 година под рег. бр. 4/60—I е запишано следното: На Петре Трајковски и Рампо Бошевски, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Центар“ од село Старо Лагово, Битолска околина, им престанува правото за потпишување. Се овластува лицето Киро Спировски да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 143/62. (775)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-IV-1962 година под рег. бр. 3/57, свеска III е запишано следното: На Ахмет Чилку, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Прогрес“ од Дебар, му престанува правото за потпишување. Се

овластува лицето Ази Коруми да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 161/62. (780)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-V-1962 година под рег. бр. 3/62, свеска I е запишано следното: Покрај досегашниот потписник — директорот на Фабриката за трикотажна стока „Наум Наумовски — Борче“ од Крушево, се овластува и благајникот Фитески Михајло да ја потпишува фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 221/62. (782)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-III-1962 година под рег. бр. 3/61, свеска II е запишано следното: На Цветкоска Симка, досегашен потписник на Шумското производително претпријатие „Сандански“ од М. Брод, Охридска околина, ѝ престанува правото за потпишување. Се овластува лицето Вељановски Ратко, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 113/62. (783)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-IV-1962 год. под рег. бр. 145/55, свеска III е запишано следното: На Александар Кичеев, досегашен потписник на Синдикалното одморалиште „Орце Николов“ од Охрид, му престанува правото за потпишување. Се овластува Добревски Богомир, сегашен раководител да го потпишува одморалиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 169/62. (784)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-IV-1962 година под рег. бр. 21/55, свеска IV е запишано следното: На Борис Кирицковски и Аслан Велиоски, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Јован Малинајдовски“ од село Крани, Охридска околина, им престанува правото за потпишување. Се овластуваат лицата Никола Спировски и Славе Неданоски да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 262/62. (787)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-IV-1962 година под рег. бр. 146/55, свеска III е запишано следното: Шериф Шериф, досегашен директор и потписник на Берберската задруга „Нов живот“ од Охрид, е разрешен од должност. Се овластува лицето Сабит Љуман Мерсим, сегашен директор, да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 113/62. (788)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-IV-1962 година под рег. бр. 30/56, свеска III е запишано следното: На Фрањо Торик, досегашен директор и потписник на Претпријатието „Гранд хотел“ од Охрид, му престанува правото за потпишување. Се овластува лицето Јоне Кузман, сегашен в. д. директор, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 183/62. (789)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-IV-1962 год. под рег. бр. 2/58, свеска III е запишано следното: На Петар Рајчиноски и Ристо Пејоски, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Наумче Мечкароски“ од село Мислешево, Охридска околија, им престанува правото за потпишување. Се овластуваат лицата Лабоски Петар и Пејоски Вангел да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 190/62. (790)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-V-1962 год. под рег. бр. 1/56 свеска II е запишано следното: На Анакиев Борис досегашен потписник на Специјализираната задруга „Напредок“ од Прилеп, му престанува правото за потпишување. Се овластува лицето Константин П. Крстевски да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 250/62. (791)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-V-1962 год. под рег. бр. 12/56, свеска II е запишано следното: Покрај досегашното овластено лице за потпишување на Претпријатието за прикажување на филмови од Прилеп, се овластува уште и Драган Темелковски, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 252/62. (792)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-VI-1962 год. под рег. бр. 9/55, свеска II е запишано следното: Деспотовски Милан, досегашен в. д. директор на Угостителското претпријатие „Југо-славија“ од Прилеп, е разрешен од должност. Се овластува лицето Горѓиоски Орде, сегашен в. д. директор, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 264/62. (793)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-V-1962 год. под рег. бр. 84/55, свеска II е запишано следното: На Сретен Рендулик, досегашен потписник на Претпријатието „Црвени стени“ од Прилеп, му престанува правото за потпишување.

Се овластува лицето Благоја Петрески, шеф на сметководството, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 163/62. (794)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-IV-1962 година под рег. бр. 119/55, свеска II е запишано следното: На Вазерко Киро, досегашен в. д. директор, Звездоски Орде и Мишкулун Иван, досегашни потписници на Занаатчиското претпријатие „Пролетер“ од Прилеп, им престанува правото за потпишување. Се овластуваат Сиљаноски Благоја, сегашен в. д. директор, и Апо Петрески, шеф на сметководството, да го потпишуваат претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 166/62. (795)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-III-1962 год. под рег. бр. 28, свеска II е запишано следното: За директор и потписник на Трговското претпријатие „29 ноември“ од Прилеп се назначува лицето Сотир Дамески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 114/62. (796)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-V-1962 год. под рег. бр. 2/59, свеска IV е запишано следното: На Милошевски Лазо и Митревски Лазо, досегашни потписници на Млечниот ресторан во Ресен на Југословенскиот првен кост. Општински одбор од Ресен, им престанува правото за потпишување. Се овластува лицето Трајан Ставрески да го потпишува ресторанот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 258/62. (797)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-III-1962 год. под рег. бр. 1/57, свеска IV е запишано следното: На Павновски Ташко, досегашен потписник на Претпријатието за вклучи во земјоделието и јавен транспорт „Авто-Преспан“ од Ресен, му престанува правото за потпишување. Се овластува лицето Јово Табаковски да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 106/62. (798)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-V-1962 год. под рег. бр. 17/60, свеска II е запишано следното: Јован Трајков Гвџабовски, досегашен директор и потписник на Претпријатието за изградба на хидроелектраната на системот „Црни Дрим“ од Струга, е разрешен од должност. Се овластува Поповски Спиро, сегашен директор на претпријатието, да го потпишува истото.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 254/62. (800)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-IV-1962 год. под рег. бр. 74/55, свеска III е запишано следното: На Оливера Ёрова, досегашен потписник на Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Струга, ѝ престанува правото за потпишување. Се овластува Милчо Ѓорѓоновски да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 152/62. (801)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 67, страна 267 е запишано следното: Досегашните членови на управниот одбор на Земјоделската задруга „Братство“ од село Дебреште, Тетовска околија, се разрешени од должност. За членови на новиот управен одбор согласно записникот бр. 239 од 5-VI-1962 година, се избрани следните лица: Шефик Салмани, претседател на управниот одбор, Јанче Ристоски, Стане Матески, Шукрија Демири, Ислам Нуредини, Раденко Богданоски, Хајредин Исмани, Миле Исајоски и Пандил Гегоски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 339/62. (817)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 329, страна 1013 е запишано следното: Претпријатието за експлоатација на мермер „Дијамант“ од село Богомила со решението на Народниот одбор на општината Богомила под бр. 01-3024 од 24-VIII-1960 година е ставено под редовна ликвидација.

За членови на ликвидационата комисија со решението на Народниот одбор на општината Богомила под бр. 03-3953 од 28-XI-1961 год. се назначени следните лица: Апостол Ставровски, претседател на комисијата, Томе Костадиновски и Борис Маневски.

За ликвидатор на претпријатието е назначен Негрија Димовски, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 7-VI-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 347/62. (822)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 53, страна 211 е запишано следното: Досегашните членови на управниот одбор на Земјоделската задруга „Напредок“ од село Требиште, Тетовска околија, се сменети од должност. За членови на новиот управен одбор, согласно со записникот од 9-IV-1962 година од одржаната седница на задругниот совет на задругата, се избрани следните лица: Илјази Алиов Мазлам, претседател, Рустеми Неџбединов Ибраим, Стојановски Михаилев Славе, Фејзули Фејзов Зекир, Митревски Ристев Вело, Марковска Милева Марија, Цило Сејфов Рамадан, Мигновска Минева Менда и Пеџановски Симјанов Панче.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 346/62. (830)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 331, страна 873 е запишано следното: На досегашниот потписник на „Транскооп“ — претпријатие за меѓународна шпедиција — Скопје Ристо Ортаков му престанува правото за потпишување.

За потписници на претпријатието се назначени следните лица: Вчков Илија Петар, комерцијален директор, и Златевски Ѓорѓиев Љубе, шеф на Одделението за општи работи. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Садикарио С. Хајим, директор, и Бајрактарски Никола, шеф на сметководството, сметано од 9-VI-1962 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 364/62. (835)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 78, страна 201 е запишано следното: Лозарското претпријатие „Демир Капија“ од Демир Капија, согласно со решението на Народниот одбор на општината Неготино под бр. 01-1718 од 12-VI-1962 год., е ставено под принудна управа.

За принуден управник на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Неготино под бр. 01-1562/1 од 26-V-1962 г. Лазар Ристов Ставров. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Александар Галапчев, в. д. шеф на сметководството, и Блажо Петров, сметано од 11-VI-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 359/62. (842)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 78, страна 201 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Угостителскиот дуќан број 1 во Демир Капија на Лозарското претпријатие „Демир Капија“ од Демир Капија, согласно со решението на Народниот одбор на општината Неготино под бр. 04-850 од 22-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 360/62. (843)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација бр. 7114 на име Деша Димитрова Стојмирова, с. Немањици, Св. Николе. (2938)

Здравствена легитимација бр. 3636/61 на име Драга Александар Стоилкова, ул. Радоњски пат“, Штип. (2989)

Здравствена легитимација бр. 18671 на име Никола Илија Неделков, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 8, Штип. (2990)

Свидетелство за завршено IV одделение през 1957/58 година на име Панте Јованов Ковачки, с. Разловце, Делчево. (2991)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Вршац на име Душан Стојан Јаневски, ул. „Илинденска“, Винаца, Кочани. (2992)

Здравствена легитимација бр. 4653 на име Васа Трифунова Нисова, с. Тркане, Кочани. (2993)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3341 на име Зуица Спасова Петкова, ул. „Ацо Мирчев“ бр. 48, Радовиш. (2994)

Здравствена легитимација бр. 2916 на име Милчо Ѓорѓиев, ул. „Партизанска“ бр. 62, Радовиш. (2995)

Возачка дозвола бр. 593, издадена од СВР — Охрид на име Димитар К. Милајковски, ул. „29 ноември“ бр. 69а, Ресен. (2996)

Здравствена легитимација бр. 227484 на име Трпе Цубалева, Скопје. (2997)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Сурдулица на име Милан Ивансв, Скопје. (2998)

Работна книшка издадена од НО на општината Кисела Вода — Скопје на име Радонка Серафимова, Скопје. (2999)

Диплома за завршен испит за квалификуван работник — трукер, издадена во Скопје на име Спасија М. Брашнаровска, Скопје. (3000)

Работна книшка рег. бр. 1529, серија бр. 403843 на име Крсте Сетинов, Скопје. (3001)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Сича Тодорова, Скопје. (3002)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Серафимовски, Скопје. (3004)

Работна книшка рег. бр. 466, серија бр. 201390 на име Атанас Каратошев, Скопје. (3005)

Работна книшка бр. 258/6. III. 1953 година на име Младен Пршевски, с. Бразда, Скопско. (3006)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Светлана Стоилковиќ, Скопје. (3007)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Лирија“ — Скопје на име Шабан Шабани, Скопје. (3008)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5266, издадена од КЗСО — Битола на име Васа Ристе Митревска, с. Суводол, Битолско. (3009)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Томе Г. Китанов, Битола. (3010)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето за возрасни во Прилеп на име Марко Груески, с. Мојно, Прилеп. (3011)

Здравствена легитимација бр. 41372, издадена од ЗСО — Прилеп на име Домника Војаноска, ул. „Битолска“ бр. 90, Прилеп. (3012)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Весела Крстеска, ул. „Кр. Волнароски“ бр. 26, Прилеп. (3013)

Здравствена легитимација бр. 39511 на име Дивна Петровска, ул. „15 мај“ бр. 13, Куманово. (3014)

Здравствена легитимација на име Кирил Ц. Кипријановски, ул. „Перо Чичо“ бр. 52, Куманово. (3015)

Здравствена легитимација на име Цона Б. Величковска, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 23, Крива Паланка. (3016)

Здравствена легитимација бр. 3772, издадена од ЗСО — Кратово на име Марко Јованов Петрушев, с. Трновец, Кратово. (3017)

Работна книшка рег. бр. 4095, серија бр. 0531365 издадена во Куманово на име Павлина Петкова Илиевска, ул. „Тоде Мендол“ бр. 73, Куманово.

Работна книшка рег. бр. 845, серија бр. 381910 на име Станоја Герасимов Петров, с. Косматац, Кумановско. (3019)

Работна книшка рег. бр. 102, серија бр. 355347 на име Борис Глигров Ристевски, с. Д. Лакочеје, Охридско. (3020)

Здравствена легитимација бр. 4317, издадена од ЗСО — Гевгелија на име Ѓорѓе Ј. Маросос, с. Смоквица, Гевгелија. (3021)

Здравствена легитимација бр. 151321, издадена од ЗСО — Скопје на име Ристенка Николова, Неготино, Кавадарци. (3022)

Работна книшка бр. 15040/60, издадена од НО на општината Тетово на име Здравко Стевчевски, ул. „Илинденска“ бр. 75, Тетово. (3023)

Здравствена легитимација бр. 32892 на име Светозар Петанчески, с. Тополчани, Битолско. (3024)

Воена книшка на име Александар Митев Петревски, с. Ношпал, Битолско. (3025)

Здравствена легитимација бр. 142263, издадена од ЗСО — Скопје на име Бранка Војислава Марковиќ, Кеј „Димитар Влахов“ бр. 70, Гостивар.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Атанас С. Димитровски, ул. „Кирил и Методи“ бр. 13, Битола. (3027)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Христина И. Стаматова, ул. „7 јули“ бр. 1, Битола. (3028)

Здравствена легитимација на име Славе П. Грујоски, с. Мирче Ацев, Прилеп. (3029)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Ст. Наумов“ Битола на име Ристо Кизов, ул. „М. Пијаде“ бр. 281, Прилеп. (3030)

Ученичка книшка за IV одделение, издадена од Училиштето „Климент Охридски“ — Прилеп на име Ленче Јосифоска, ул. „Питу Гули“ бр. 4, Прилеп.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Назим Е. Џељадини, с. Алошевце, Кумановско. (3032)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Бојанка Младеновска, с. Доброча, Кумановско. (3033)

Здравствена легитимација бр. 2595 на име Ангел Јакимов Атанасовски, с. Трново, Кр. Паланка.

Здравствена легитимација бр. 12110 на име Веса Колечовска, с. Модрич, Охридско. (3035)

Уверение за отпуст од државјанството на СФРЈ бр. 20-15805/1-1961, издадено од ДСВР — Скопје на име Керима Мемедова Алимова, с. Мелница, Титов Велес. (401)

Воена буква на име Далип Далипоски, с. Зајас, Кичево. (3036)

Возачка дозвола бр. 137, издадена од СВР — Охрид на име Теодосија Горев Нешкоски, Македонски Брод. (3037)

Воена книшка на име Стојан Димо Гурчинов, с. Ореше, Титоввелешко. (3038)

Дозвола за носење на оружје бр. 67, издадена од СВР — Титов Велес на име Ристо Славев Илов, с. Кесендре, Кавадарци. (3039)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Живка Гоко Новеска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 4, Гостивар. (3040)

Работна книшка бр. 105 на име Исмет Рамадана Бекири, ул. „Борис Кидрич“ бр. 56, Гостивар. (3041)

Здравствена легитимација бр. 3760 на име Илија Андреев Палазов, Пехчево, Берово. (3042)

Здравствена легитимација бр. 1532 на име Драги Тодоров Коцев, Кочани. (3043)

Здравствена легитимација бр. 24136 на име Павле С. Митревски, с. Орехово, Битолско. (3044)

Здравствена легитимација бр. 70942 на име Васил Кузмановски, с. Свиништа, Охридско. (3045)

Работна книшка рег. бр. 641469, серија бр. 04-23/21, издадена во Белград на име Коста Јован Марковски, ул. „Хр. Узунов“ бр. 3в, Битола. (3046)

Дозвола за носење на ловно оружје бр. 87, издадена од СВР — Битола на име Војне Димитријевски, с. Трновци, Битолско. (3047)

Работна книшка бр. 2073, издадена од Градскиот народен одбор — Куманово на име Љубица Милковска, ул. „Димитар Влахов“ бр. 37, Куманово. (3048)

Здравствена легитимација бр. 8106 на име Трпо Ј. Размоски, с. Везчани, Охридско. (3049)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Емин Дервишоски, с. Могорче, Дебар. (3050)

Здравствена легитимација бр. 25774 на име Ката Колчева, с. Богородица, Гевгелија. (3051)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Трајко Анго Савов, ул. „Скопјанска“ бр. 70, Гевгелија. (3052)

Здравствена легитимација бр. 12415 на име Крсто Диме Стаматовски, ул. „Илинденска“ бр. 21, Тетово. (3053)

Здравствена легитимација бр. 29056 на име Гордана Печенац, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 194, Тетово. (3054)

Работна книшка бр. 7538/176302 на име Аница Аврамоска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 145, Тетово. (3055)

Работна книшка бр. 14345 на име Илјаз Исмани Илјази, с. Цепчиште, Тетовско. (3056)

Здравствена легитимација бр. 33430 на име Шаин Абдураман Незири, ул. „М. Ацев“ бр. 24, Тетово. (3057)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Јосиф Петров Рашковски, с. Врусник, Битолско. (3058)

Здравствена легитимација на име Јана Вртановска, с. Витолиште, Битолско. (3059)

Работна книшка бр. 3331 на име Радован Стојановиќ, ул. „Давлециќ“ бр. 9е, Битола. (3060)

Свидетелство бр. 4, издадено од Основното училиште „Г. Прличев“ с. Сарандиново на име Борис Стојанов Ѓорѓиоски, с. Сарандиново, Прилеп. (3061)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Даница Силеска, Кеј „9 септември“ бр. 62, Прилеп. (3062)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Марија Ѓорѓијоска, с. Царевик, Прилеп. (3063)

Работна книшка бр. 5279, издадена од ГНО — Врање на име Саит Шабани, ул. „Д. Туцовиќ“ бр. 9, Куманово. (3064)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3796 на име Љубе Стојанов Цветков, с. Трновац, Кратово. (3065)

Воена книшка издадена од КВО — Кичево на име Сафет Сулејманов Зејноски, с. Лисичани, Кичево. (3066)

Здравствена легитимација на име Белул Бајрами, ул. „Скопска“ бр. 7, Кичево. (3067)

Здравствена легитимација бр. 1523 на име Флора Темелковска, с. Царев Двор, Ресен. (3068)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Гога Роцевски, с. Г. Дупени, Ресен. (3069)

Свидетелство бр. 146 на име Зејуп Шемши, с. Ораше, Тетовско. (3070)

Здравствена легитимација бр. 56811 на име Викторија Ангелковска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 4, Гостивар. (3071)

Здравствена легитимација бр. 13164/4047 на име Џемаил Идризи Редени, с. Чаѓране, Гостивар. (3072)

Работна книшка рег. бр. 232, серија бр. 04879, издадена во Берово на име Живоин Д. Пачемски, ул. „Јане Сандански“ бр. 21, Берово. (3073)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2661 на име Бојка Ѓорѓиева Ташева, ул. „15-ти корпус“ бр. 7, Радовиш. (3074)

Работна книшка рег. бр. 1646, серија бр. 297906 на име Ангелина Симо Јусуф, ул. „ЈНА“ бр. 26, Дебар. (3075)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4950 на име Митра Трајкова Секуловска, с. Зовиќ, Битолско. (3076)

Сообраќајна дозвола бр. 52, издадена од СВР — Битола на Бирото за геолошко рударско истражување — Битола. (3077)

Возачка дозвола рег. бр. 273, издадена од СВР — Охрид на 20-VIII-1952 година на име Димитар Илиевски, ул. „Ване Василев“ бр. 3/10, Битола. (3078)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето „Пере Тошев“ — Прилеп на име Стојна Дукоска, ул. „Тризла“ бр. 71а, Прилеп. (3079)

Здравствена легитимација бр. 24 на име Љубица Цветкова Кондева, Кратово. (3080)

Работна книшка на име Ленче Салтировска Гријаковиќ, ул. „Д. Влахов“ бр. 52, Куманово. (3081)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Садета Хасанова Исмаилова, с. Бедиње, Кумановско. (3082)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Владо С. Митровски, ул. „К. и Методи“ бр. 62, Куманово. (3083)

Здравствена легитимација бр. 24481 на име Орце Миле Велков, с. Кнежово, Кратово. (3084)

Здравствена легитимација бр. 5607 на име Бранко Страхилов Кокороманов, ул. „11 октомври“ бр. 36, Крива Паланка. (3085)

Свидетелство бр. 01-45/387 од 30-VI-1963 годинч на име Јорданка Калаџиева, ул. „Димче Кошарко“ бр. 4, Струга. (3086)

Воена легитимација бр. 3541, издадена од Војна пошта 2143 — Шентвид — Љубљана на име Славољуб Томе Ѓорѓевиќ, ул. „М. Тито“ бр. 31, Кичево. (3087)

Инвалидска книшка за повластено патување бр. 72310, издадена од ОНО — Кичево на име Илија Нокески, ул. „Маршал Тито“ бр. 2, Кичево. (3088)

Работна книшка бр. 711 на име Владимир Миловановиќ, с. Росоман, Титоввешско. (3089)

Возачка дозвола бр. 512 на име Јован Петровски, ул. „Мала Станица“ бр. 2, Тетово. (3090)

Здравствена легитимација бр. 45683 на име Миливоја С. Војноски, ул. „ЈНА“, нова зграда, Тетово. (3091)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4566 на име Ката Ристова Коцева, с. Ракитец, Радовиш. (3092)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Радовиш под бр. 6764, 4002 и 4003 на име Злата, Магдалена и Костадинка Коцеви, с. Дедино, Радовиш. (3093)

Работна книшка бр. 4593 на име Бино Волчески, ул. „Ристо Ристески“ бр. 1, Прилеп. (3094)

Здравствена легитимација на име Силјан Т. Насуоски, с. Цер, Кичево. (3095)

Здравствена легитимација на име Рустем Мемедов Зуберов, ул. „Б. Каркостов“ бр. 79, Титов Велес. (3096)

Здравствена легитимација бр. 13578 на име Миле Сандев Смилев, с. Куково, Кочани. (3097)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1785 на име Драган Вучков Младенов, с. Конче, Радовиш. (3098)

Здравствена легитимација бр. 1365 на име Трајан Мицев Јошевски, с. Далбеговци, Битолско. (3099)

Здравствена легитимација бр. 749 на име Олга Костова Марковска, с. Рибарци, Битолско. (3100)

Здравствена легитимација бр. 6771 на име Благородна Славкова Миланова, с. Неманци, Св. Николе. (3101)

Здравствена легитимација бр. 1955/55 на име Живка Павловска, ул. „Т. Димитровски“ бр. 45, Битола. (3102)

Возачка дозвола бр. 1507, издадена од СВР — Битола на име Благоја Насе Гулабовски, с. Г. Српци, Битолско. (3103)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Ката Д. Јанковска, ул. „Живко Чоло“ бр. 86, Куманово. (3104)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ладо Мирчески, ул. „Бр. Талески“ бр. 17, Прилеп. (3106)

Свидетелство за VIII одделение на име Мирослав С. Стојковски ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 49, Куманово. (3108)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Добрила Наковска, ул. „ЈНА“ бр. 2, Куманово. (3109)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Емин Б. Адемовски, с. Грнчари, Ресен. (3110)

Здравствена легитимација бр. 900 на име Зага Илчовска, Кавадарци. (3111)

Воена книшка на име Аки Адема Амети, с. Лисец, Тетовско. (3112)

Работна книшка бр. 6680/135185 на име Коца Ѓорѓиевска, ул. „Мирче Ацев“ бр. 50, Тетово. (3113)

Работна книшка бр. 15602/61 на име Хаљиљ Биџали, с. Порој Тетовско. (3114)

Здравствена легитимација бр. 908958, издадена од ЗСО — Смедерево на име Танас Б. Шулески, с. Мислешево, Струга. (3115)

Здравствена легитимација бр. 36943 на име Благојче Љупчов Лукарровски, ул. „11 октомври“ бр. 88, Кичево. (3116)

Здравствена легитимација на име Соња Трајковска, ул. „Коле Неделков“ бр. 15, Титов Велес. (3117)

Здравствена легитимација бр. 13158 на име Воислав Трајчевски, с. Филиповци, Кочани. (3118)

Здравствена легитимација бр. 24/908 на име Чедомир В. Тасев, ул. „163“ бр. 80, Скопје. (3119)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Кајмет Велијева, ул. „Караџова“ бр. 55, Битола. (3121)

Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Училиштето „Страшо Пинџур“, с. Мало Коњари на име Благоја Мантароски, с. Г. Коњари, Прилеп. (3122)

Сообраќајна дозвола ТВ 18-68, издадена од СВР — Титов Велес на Автотранспорт — Кавадарци. (3123)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Гоце Милан Јовчев, ул. „Г. Ѓаковиќ“ бр. 2, Кавадарци. (3124)

Здравствена легитимација бр. 8130 на име Донче С. Иванов, ул. „Пиринска“ — Штип. (3125)

Здравствена легитимација бр. 3109 на име Тоде Чучуковски, ул. „Климент Охридски“ бр. 64, Битола. (3126)

Работна книшка бр. 22561 на име Елена Костадинова, с. Лавци, Битолско. (3127)

Работна книшка рег. бр. 772, серија бр. 411429 на име Љубе Христов Спасев, с. Виничани, Титоввешско. (3128)

Здравствена легитимација бр. 30625 на име Светозар Петров, с. Гавато, Гевгелија. (3129)

Возачка дозвола бр. 97, издадена од СВР — Тетово на име Кирил Јосифов Лазаревски, ул. „Јане Сандански“ бр. 41, Тетово. (3130)

Свидетелство бр. 149 за завршен II клас индустриско училиште през 1961/62 година на име Круме Сурлаџоски, ул. „М. Црвенкоски“ бр. 8, Прилеп. (3131)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Јованка Николоска, ул. „Пере Темелкоски“ бр. 16, Прилеп. (3132)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Рада Манчевска, с. Болно, Ресен. (3133)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Мите Тасевски, с. Сопотско, Ресен. (3134)

Здравствена легитимација бр. 11042 на име Јован Петров Панов, ул. „Славјанска“ бр. 2, Титов Велес. (3135)

Здравствена легитимација на име Викторија Настова, ул. „Пр. Пчински“ бр. 8, Титов Велес. (3136)

Здравствена легитимација бр. 12242 на име Лозена Лазова Митева, с. Зрноци, Кочани. (3137)

Ловечка исправа бр. 3, издадена од СВР — Битола на име Муса Цафероски, с. Канатларци, Битолско. (3138)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Томе Н. Тодоровски, ул. „Јорго Осман“ бр. 15, Битола. (3139)

Здравствена легитимација бр. 6093 на име Даница Јакимовска, с. Брзак, Кумановско. (3140)

Работна книшка бр. 7598, издадена од ГНО — Куманово на име Владимир Кипријановски, ул. „Тане Ѓорѓиев“ бр. 10, Куманово. (3141)

Работна книшка бр. 7023, издадена од ГНО — Куманово на име Новица Трајковски, ул. „Владимир Назор“ бр. 10, Куманово. (3142)

Работна книшка бр. 1578 на име Абдула Далипевски, ул. „Средорек“ бр. 35, Куманово. (3143)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Бранко Ѓоргов Малински, Куманово. (3144)

Здравствена легитимација бр. 4284 на име Љубе Дукоски, с. Крапа, Кичево. (3145)

Оружен лист рег. бр. 35/62, издаден од СВР — Охрид на име Наке Јорданов Ѓуроски, с. Горно Крушје, Кичево. (3146)

Здравствена легитимација бр. 4622, издадена од ЗСО — Кичево на име Наке Јорданов Ѓуроски, с. Горно Крушје, Кичево. (3147)

Воена буква издадена од Воениот одсек — Тетово на име Рафиз Мустафа Селмани, с. Палатица, Тетовско. (3148)

Работна книшка бр. 10389/57 на име Рафиз Мустафа Селмани, с. Палатица Тетовско. (3149)

Здравствена легитимација на име Рафиз Мустафа Селмани, с. Палатица, Тетовско. (3150)

Здравствена легитимација бр. 49492 на име Малинка Савеска, с. Беловиште, Гостивар. (3151)

Работна книшка бр. 3377/164214 на име Акиф Салији, с. Оркуше, Тетовско. (3152)

Работна книшка бр. 933/48 на име Камбер Ибраима Хасани, с. Добридол, Гостивар. (3153)

Здравствена легитимација бр. 39993 на име Невена Стојан Ристова, Штип. (3154)

Здравствена легитимација бр. 36282 на име Златко Ѓорѓиев Коцев, ул. „Личка“ бр. 8, Штип. (3155)

Работна книшка рег. бр. 6713, серија бр. 161789 на име Весел А. Салијевски, с. Бедине, Кумановско. (3156)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 18825, серија бр. 0064647 издадена од СВР — Скопје на име Александар Ѓорѓи Ѓурчинов, Скопје. (3550)

Лична карта рег. бр. 24326, серија бр. 0058083 издадена од СВР — Скопје на име Деса Јордан (Трајкова) Јаковлевска, Скопје. (3551)

Лична карта рег. бр. 74401, серија бр. 0255848 издадена од СВР — Скопје на име Илија Петар Костовски, Скопје. (3552)

Лична карта рег. бр. 28646, серија бр. 0022105 издадена од СВР — Скопје на име Георги Трајко Манев, Скопје. (3553)

Лична карта рег. бр. 34262, серија бр. 0030635 издадена од СВР — Скопје на име Олга Јосип (Шаличик) Миркуловска, Скопје. (3554)

Лична карта рег. бр. 45184, серија бр. 0630594 издадена од СВР — Скопје на име Петар Стојче Митевски, Скопје. (3555)

Лична карта рег. бр. 137971, серија бр. 0523142 издадена од СВР — Скопје на име Димитрија Спири Ристовски, Скопје. (3556)

Лична карта рег. бр. 45067, серија бр. 0631152 издадена од СВР — Скопје на име Ангелко Тодор Савевски, Скопје. (3557)

Лична карта рег. бр. 45980, серија бр. 0305186 издадена од СВР — Скопје на име Марија Ѓорѓи Танурова, Скопје. (3558)

Лична карта рег. бр. 1523, серија бр. 0783721 издадена од СВР — Скопје на име Милица Голуб (Јововиќ) Цаневска, Скопје. (3559)

Лична карта рег. бр. 96187, серија бр. 0260041 издадена од СВР — Скопје на име Љатиџ Неџип Абаз, Скопје. (3560)

Лична карта рег. бр. 86969, серија бр. 0033131 издадена од СВР — Скопје на име Али Шабан Али, Скопје. (3561)

Лична карта рег. бр. 61262, серија бр. 0657491 издадена од СВР — Скопје на име Гулнас Џемаил Бафтијар, Скопје. (3562)

Лична карта рег. бр. 130935, серија бр. 0435746 издадена од СВР — Скопје на име Енвер Шаип Бислим, Скопје. (3563)

Лична карта рег. бр. 62240, серија бр. 0036391 издадена од СВР — Скопје на име Ибрахим Бекир Емин, Скопје. (3564)

Лична карта рег. бр. 57389, серија бр. 0611988 издадена од СВР — Скопје на име Трајман Јусуф Ибраим, Скопје. (3565)

Лична карта рег. бр. 11553, серија бр. 3211833 издадена од СВР — Гилане на име Стојанка П. Арсиќ, Скопје. (3593)

Лична карта рег. бр. 10419, серија бр. 0153207 издадена од СВР — Битола на име Живко Костадин Богдановски, Скопје. (3594)

Лична карта рег. бр. 134441, серија бр. 0510162 издадена од СВР — Скопје на име Бранко Мишо Бугариски, Скопје. (3595)

Лична карта рег. бр. 23432, серија бр. 0069238 издадена од СВР — Скопје на име Јован Андон Васковски, Скопје. (3596)

Лична карта рег. бр. 5450, серија бр. 0345960 издадена од СВР — Титов Велес на име Ордан Манев Димовски, Скопје. (3597)

Лична карта рег. бр. 96195, серија бр. 0260 издадена од СВР — Скопје на име Александар Костадин Доклевски, Скопје. (3593)

Лична карта рег. бр. 50586, серија бр. 0036940 издадена од СВР — Скопје на име Марко Сарџо Ѓорѓиевски, Скопје. (3599)

Лична карта рег. бр. 14457, серија бр. 0581357 издадена од СВР — Скопје на име Благоја Воце Ѓурчевски, Скопје. (3600)

Лична карта рег. бр. 14, серија бр. 0420123 издадена од СВР — Кос. Митровица на име Новица Илија Ефремов, Скопје. (3601)

Лична карта рег. бр. 156, серија бр. 0572166 издадена од СВР — Куманово на име Олга Јордан Иванова, Скопје. (3602)

Лична карта рег. бр. 7185, серија бр. 0018236 издадена од СВР — Скопје на име Трајче Спасо Ивановски, Скопје. (3603)

Лична карта рег. бр. 485, серија бр. 0014465 издадена од СВР — Скопје на име Ѓурѓа Арсиќ Каличанин, Скопје. (3604)

Лична карта рег. бр. 4862, серија бр. 0580682 издадена од СВР — Скопје на име Ратка Ѓуро Колевска, Скопје. (3605)

Лична карта рег. бр. 130526, серија бр. 0523104 издадена од СВР — Скопје на име Јован Кирил Крстев, Скопје. (3606)

Лична карта рег. бр. 3639, серија бр. 0067454 издадена од СВР — Скопје на име Никола Васил Куневски, Скопје. (3607)

Лична карта рег. бр. 67882, серија бр. 0659606 издадена од СВР — Скопје на име Олга Димитар Максимовиќ, Скопје. (3608)

Лична карта рег. бр. 479, серија бр. 0324939 издадена од СВР — Скопје на име Атанас Велко Секуловски, Скопје. (3609)

Лична карта рег. бр. 55906, серија бр. 0045431 издадена од СВР — Скопје на име Вера Ѓорѓе Славејкова, Скопје. (3610)

Лична карта рег. бр. 44275, серија бр. 063219 издадена од СВР — Скопје на име Тодор Васко Смилевски, Скопје. (3611)

Лична карта рег. бр. 59423, серија бр. 0307232 издадена од СВР — Скопје на име Рамиз Сефер Али, Скопје. (3612)

Лична карта рег. бр. 88683, серија бр. 0631236 издадена од СВР — Скопје на име Јашар Асан Демир, Скопје. (3613)

Лична карта рег. бр. 140537, серија бр. 0437056 издадена од СВР — Скопје на име Нефаил Рамадан Муртези, Скопје. (3614)

Лична карта рег. бр. 55076, серија бр. 0042203 издадена од СВР — Скопје на име Мустафа Мемед Осман, Скопје. (3615)

Лична карта рег. бр. 88821, серија бр. 0331030 издадена од СВР — Скопје на име Шељо Шеќо Беган Шабовиќ, Скопје. (3616)

Лична карта рег. бр. 68493, серија бр. 0620622 издадена од СВР — Скопје на име Хајруш Јакуп Шурлани, Скопје. (3617)

Лична карта рег. бр. 71183, серија бр. 0602992 издадена од СВР — Скопје на име Радивоје Спасо Алексиќ, Скопје. (3618)

Лична карта рег. бр. 77709, серија бр. 0056669 издадена од СВР — Скопје на име Станоја Петре Атанасов, Скопје. (3619)

Лична карта рег. бр. 6097, серија бр. 0589858 издадена од СВР — Скопје на име Неделко Јован Бадаровски, Скопје. (3620)

Лична карта рег. бр. 91732, серија бр. 0604030 издадена од СВР — Скопје на име Благоја Панзо Блажевски, Скопје. (3621)

Лична карта рег. бр. 24750, серија бр. 0600870 издадена од СВР — Скопје на име Владо Богдан Блажевски, Скопје. (3622)

Лична карта рег. бр. 8897, серија бр. 0349407 издадена од СВР — Скопје на име Анѓа Алексо Јанева, Скопје. (3623)

Лична карта рег. бр. 9142, серија бр. 0650758 издадена од СВР — Скопје на име Владимир Ѓорѓи Милевски, Скопје. (3624)

Лична карта рег. бр. 11286, серија бр. 0003241 издадена од СВР — Скопје на име Даница Благо Никољевиќ, Скопје. (3625)

Лична карта рег. бр. 6988, серија бр. 0582998 издадена од СВР — Скопје на име Никола Кузе Паневски, Скопје. (3626)

Лична карта рег. бр. 137825, серија бр. 0522191 издадена од СВР — Скопје на име Ангел Ѓеорѓи Рајчинов, Скопје. (3627)

Лична карта рег. бр. 11514, серија бр. 0012593 издадена од СВР — Скопје на име Благоја Нечо Самарџиевски, Скопје. (3628)

Лична карта рег. бр. 18376, серија бр. 0039825 издадена од СВР — Скопје на име Ангеле Петко Смилевски, Скопје. (3629)

Лична карта рег. бр. 12867, серија бр. 0001271 издадена од СВР — Скопје на име Благоја Методија Спировски, Скопје. (3630)

Лична карта рег. бр. 56129, серија бр. 0045403 издадена од СВР — Скопје на име Петар Антони Станојевиќ, Скопје. (3631)

Лична карта рег. бр. 1629, серија бр. 0578397 издадена од СВР — Скопје на име Виданка Митре Стојчевска, Скопје. (3632)

Лична карта рег. бр. 68559, серија бр. 0620399 издадена од СВР — Скопје на име Кипро Борис Стојановски, Скопје. (3633)

Лична карта рег. бр. 15061, серија бр. 0011854 издадена од СВР — Скопје на име Димитар Божин Таневски, Скопје. (3634)

Лична карта рег. бр. 54827, серија бр. 0044756 издадена од СВР — Скопје на име Никола Славко Филиповски, Скопје. (3635)

Лична карта рег. бр. 11239, серија бр. 0551745 издадена од СВР — Куманово на име Амџ Мисин Алими, Скопје. (3636)

Лична карта рег. бр. 9366, серија бр. 0534376 издадена од СВР — Скопје на име Шабан Агуш Асимовски, Скопје. (3637)

Лична карта рег. бр. 131144, серија бр. 0487635 издадена од СВР — Скопје на име Решат Ајдар Бајрам, Скопје. (3638)

Лична карта рег. бр. 823, серија бр. 0577069
издадена од СВР — Скопје на име Казим Ештреф
Гарипов, Скопје. (3639)

Лична карта рег. бр. 7485, серија бр. 058349
издадена од СВР — Скопје на име Јусуф Алија
Јусуфов, Скопје. (3640)

Лична карта рег. бр. 69585, серија бр. 0620750
издадена од СВР — Скопје на име Абдулах Ах-
мед Мусли, Скопје. (3641)

Лична карта рег. бр. 129740, серија бр. 0469950
издадена од СВР — Скопје на име Рифат Исени
Шериф, Скопје. (3642)

Лична карта рег. бр. 4074, серија бр. 0784483
издадена од СВР — Скопје на име Владо Лазар
Атанасовски, Скопје. (3643)

Лична карта рег. бр. 97895, серија бр. 0201251
издадена од СВР — Скопје на име Мито Вангел
Божиновски, Скопје. (3644)

Лична карта рег. бр. 6465, серија бр. 0418576
издадена од СВР — Радовиш на име Димитар
Коце Бораниев, Скопје. (3645)

Лична карта рег. бр. 125687, серија бр. 0520254
издадена од СВР — Скопје на име Цвета Ѓорѓи
Босилкова, Скопје. (3646)

Лична карта рег. бр. 74241, серија бр. 0255030
издадена од СВР — Скопје на име Ранка Блаже
Буцевска, Скопје. (3647)

Лична карта рег. бр. 91289, серија бр. 0604141
издадена од СВР — Скопје на име Киро Јанче
Велковски, Скопје. (3648)

Лична карта рег. бр. 28400, серија бр. 0024871
издадена од СВР — Скопје на име Васил Апосто-
лов Геровски, Скопје. (3649)

Лична карта рег. бр. 13223, серија бр. 0016494
издадена од СВР — Скопје на име Танче Георги
Гиговски, Скопје. (3650)

Лична карта рег. бр. 93060, серија бр. 0606989
издадена од СВР — Скопје на име Зоран Милош
Георгиев, Скопје. (3651)

Лична карта рег. бр. 2383, серија бр. 0112107
издадена од СВР — Скопје на име Димитар Петар
Кондовски, Скопје. (3652)

Лична карта рег. бр. 54038, серија бр. 0039497
издадена од СВР — Скопје на име Стево Тодор
Начевски, Скопје. (3653)

Лична карта рег. бр. 14949, серија бр. 0014910
издадена од СВР — Скопје на име Братољуб Ми-
тре Раичковиќ, Скопје. (3654)

Лична карта рег. бр. 22113, серија бр. 0253824
издадена од СВР — Скопје на име Методија Вла-
димир Саздовски, Скопје. (3655)

Лична карта рег. бр. 102834, серија бр. 0516660
издадена од СВР — Скопје на име Љубе Јордан
Ставров, Скопје. (3656)

Лична карта рег. бр. 10460, серија бр. 0013444
издадена од СВР — Скопје на име Александар
Јордан Стојанов, Скопје. (3657)

Лична карта рег. бр. 72102, серија бр. 0610487
издадена од СВР — Скопје на име Трипун Крсто
Тасевски, Скопје. (3658)

Лична карта рег. бр. 59276, серија бр. 0046318
издадена од СВР — Скопје на име Васка Коце
Трајкова, Скопје. (3659)

Лична карта рег. бр. 89001, серија бр. 0630804
издадена од СВР — Скопје на име Владимир Иван
Христов, Скопје. (3660)

Лична карта рег. бр. 72870, серија бр. 0631655
издадена од СВР — Скопје на име Евгенија Сотир
Љутикова, Скопје. (3661)

Лична карта рег. бр. 12319, серија бр. 0552229
издадена од СВР — Урошевац на име Идриз Ѓјуп
Мемети, Скопје. (3662)

Лична карта рег. бр. 60287, серија бр. 0068105
издадена од СВР — Скопје на име Кемал Демир
Селим, Скопје. (3663)

Лична карта рег. бр. 59985, серија бр. 0047168
издадена од СВР — Скопје на име Риза Ибраим
Селимов, Скопје. (3664)

Лична карта рег. бр. 124313, серија бр. 0437560
издадена од СВР — Скопје на име Дурмиш Џафер
Сербез, Скопје. (3665)

Лична карта рег. бр. 6424, серија бр. 0582127
издадена од СВР — Скопје на име Агуш Бајрам
Ѓејзула, Скопје. (3666)

Лична карта рег. бр. 67708, серија бр. 0659285
издадена од СВР — Скопје на име Мефаил Акиф
Џељадин, Скопје. (3667)

Лична карта рег. бр. 82848, серија бр. 0519903
издадена од СВР — Скопје на име Наќо Киро
Костовски, Скопје. (3668)

Лична карта рег. бр. 55726, серија бр. 0045907
издадена од СВР — Скопје на име Даница Диме
Смилевска, Скопје. (3669)

Лична карта рег. бр. 1213, серија бр. 0465201
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Васил
Миладин Стефановски, Скопје. (3670)

Лична карта рег. бр. 48413, серија бр. 0607721
издадена од СВР — Скопје на име Миладин Тео-
дос Стефановски, Скопје. (3671)

Лична карта рег. бр. 82787, серија бр. 0607759
издадена од СВР — Скопје на име Павле Мице
Стојановски, Скопје. (3672)

Лична карта рег. бр. 283, серија бр. 0244093
издадена од СВР — Охрид на име Јордан Јосиф
Тодоровски, Скопје. (3673)

Лична карта рег. бр. 129776, серија бр. 0470398
издадена од СВР — Скопје на име Џељадин Раим
Азиз, Скопје. (3674)

Лична карта рег. бр. 51830, серија бр. 0036644
издадена од СВР — Скопје на име Рамиз Џемаил
Алиевски, Скопје. (3675)

Лична карта рег. бр. 131668, серија бр. 0509998
издадена од СВР — Скопје на име Асан Ибраим
Асан, Скопје. (3676)

Лична карта рег. бр. 9275, серија бр. 0569733
издадена од СВР — Куманово на име Мемет Али
Дураковски, Скопје. (3677)

Лична карта рег. бр. 54490, серија бр. 0520523
издадена од СВР — Скопје на име Есад Ахмед
Зекир, Скопје. (3678)

Лична карта рег. бр. 70900, серија бр. 0601915
издадена од СВР — Скопје на име Ѓулша Амед
Ибраим, Скопје. (3679)

Лична карта рег. бр. 88231, серија бр. 0629405
издадена од СВР — Скопје на име Мефаил Зуљо
Ибраим, Скопје. (3680)

Лична карта рег. бр. 65965, серија бр. 0257747 издадена од СВР — Скопје на име Хашмет Али Ибрахим, Скопје. (3681)

Лична карта рег. бр. 131143, серија бр. 0487034 издадена од СВР — Скопје на име Шерафедин Сакип Исмаил, Скопје. (3682)

Лична карта рег. бр. 20338, серија бр. 0063700 издадена од СВР — Скопје на име Јашар Галип Јашар, Скопје. (3683)

Лична карта рег. бр. 55970, серија бр. 0025214 издадена од СВР — Скопје на име Зурефа Изет Камбер, Скопје. (3684)

Лична карта рег. бр. 123200, серија бр. 0512934 издадена од СВР — Скопје на име Фејзула Кемал Куртиш, Скопје. (3685)

Лична карта рег. бр. 68944, серија бр. 0620493 издадена од СВР — Скопје на име Агуш Шефки Љахај, Скопје. (3686)

Лична карта рег. бр. 1909, серија бр. 4518077 издадена од СВР — Урошевац на име Етем Селима Незири, Скопје. (3687)

Лична карта рег. бр. 130163, серија бр. 0521193 издадена од СВР — Скопје на име Хаџил Сулејмај Речи, Скопје. (3688)

Лична карта рег. бр. 15786, серија бр. 0607157 издадена од СВР — Скопје на име Реџеп Ибрахим Реџеп, Скопје. (3689)

Лична карта рег. бр. 95465, серија бр. 0255381 издадена од СВР — Скопје на име Шукри Салик Реџепов, Скопје. (3690)

Лична карта рег. бр. 6426, серија бр. 0582126 издадена од СВР — Скопје на име Рамиза Таир Фејзулова, Скопје. (3691)

Лична карта рег. бр. 130336, серија бр. 0521750 издадена од СВР — Скопје на име Рифат Изет Целалин, Скопје. (3692)

Лична карта рег. бр. 491, серија бр. 0241001 на име Ристо Климе Петроски, с. Д. Лакочереј, Охридско. (4125)

Лична карта рег. бр. 2135, серија бр. 0779228 издадена од СВР — Гостивар на име Алил Синан Синани, с. Чајле, Гостивар. (3585)

Лична карта рег. бр. 3257, серија бр. 0699864 издадена од СВР — Гостивар на име Селим Рушит Абдулаи, с. Равен, Гостивар. (3586)

Лична карта рег. бр. 3387, серија бр. 0172883 издадена од СВР — Гостивар на име Јонузи Бајрам Гулфизан, Гостивар. (3587)

Лична карта рег. бр. 3221, серија бр. 0647705 издадена од СВР — Куманово на име Елица М. Петровска, Пробиштип, Кочани. (3588)

Лична карта рег. бр. 1215/ш, серија бр. 0083500 издадена од СВР — Штип на име Никола Трендафилов Божинов, с. Дражево, Струмица. (3589)

Лична карта рег. бр. 36901, серија бр. 0768966 издадена од СВР — Тетово на име Љубомир Андро Србиновски, ул. „Прилепска“ бр. 3, Тетово. (3590)

Лична карта рег. бр. 20470, издадена од СВР — Кичево на име Рамадан Бајрами, с. Грешница, Кичево. (3951)

Лична карта рег. бр. 844, издадена од СВР — Титов Велес на име Мице Методи Мајнов, ул. „Н. Наумовски“ бр. 3/13, Титов Велес. (3718)

Лична карта рег. бр. 248, серија бр. 0091931 на име Маса Трајкова (Џајковска) Малинчевска, с. Бешиште, Битолско. (3719)

Лична карта рег. бр. 53552, серија бр. 0138647 издадена од СВР — Битола на име Зорица Васко Лазаревска, ул. „Шар Планинска“ бр. 17, Битола.

Лична карта рег. бр. 51327, серија бр. 0199152 издадена од СВР — Битола на име Коста Александар Белчев, ул. „Бр. Нушиќ“ бр. 4, Битола.

Лична карта рег. бр. 26574, серија бр. 0123808 издадена од СВР — Битола на име Душан Стојче Дамјановски, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 32, Битола.

Лична карта рег. бр. 1710, серија бр. 0182220 издадена од СВР — Прилеп на име Салим Ади Алиовски, с. Канатларци, Битола. (3723)

Лична карта рег. бр. 4765, серија бр. 0005529 издадена од СВР — Битола на име Никола Видан Ѓорѓиевски, ул. „Преспа“ бр. 51, Битола. (3724)

Лична карта рег. бр. 23016, серија бр. 0121306 издадена од СВР — Битола на име Злата Здраве Стојчева, ул. „Даме Груев“ бр. 98, Битола. (3725)

Лична карта рег. бр. 226, серија бр. 0091960 на име Недан Јованов Малинчевски, с. Бешиште, Битолско. (3726)

Лична карта рег. бр. 2704, серија бр. 007539 издадена од СВР — Битола на име Елена Цветан (Иванова) Димова, ул. „Солунска“ бр. 172, Битола. (3727)

Лична карта рег. бр. 31120, серија бр. 0101923 издадена од СВР — Битола на име Даница Т. Наумовска, ул. „Стив Наумов“ бр. 111, Битола. (3728)

Лична карта рег. бр. 4414, серија бр. 0076750 издадена од СВР — Битола на име Спасе Наце Василевски, ул. „Стив Наумов“ бр. 144, Битола. (3729)

Лична карта рег. бр. 2165, серија бр. 0246682 издадена од СВР — Прилеп на име Никола Илија Стојчески, ул. „Томе Никлев“ бр. 52а, Крушево. (3730)

Лична карта рег. бр. 15442, серија бр. 0196934 издадена од СВР — Битола на име Ризван Алиов Сулејманоски, с. Дебреште, Прилеп. (3731)

Лична карта рег. бр. 8652, серија бр. 0569069 издадена од СВР — Куманово на име Ноје Дончо Атанасовски, с. Тополовиќ, Кратово. (3732)

Лична карта рег. бр. 9796, серија бр. 0570253 издадена од СВР — Куманово на име Мецит Селмана Нуџиџи, с. Лојане, Кумановско. (3733)

Лична карта рег. бр. 10131, серија бр. 0215935 издадена од СВР — Охрид на име Ѓорѓија Никола Наумоски, с. Свиништа, Охридско. (3734)

Лична карта рег. бр. 21596, серија бр. 0217046 издадена од СВР — Охрид на име Цветан Стефан Трајкоски, с. Раштани, Кичево. (3735)

Лична карта рег. бр. 371, серија бр. 0242380 издадена од СВР — Македонски Брод на име Радован Стеванов Димоски, Македонски Брод. (3736)

Лична карта рег. бр. 935, серија бр. 0367046 на име Стојан Митров Ајтов, с. Долни Дисан, Каваларци. (3737)

Лична карта рег. бр. 340, серија бр. 0062069, издадена од СВР — Крива Паланка на име Гошевски Никола Ѓорѓи, Кочани. (738)

Лична карта рег. бр. 2883, серија бр. 0782489 издадена од СВР — Тетово на име Марко Андро Горчевски, ул. „Караорман“ Тетово. (3738)

Лична карта рег. бр. 19200, серија бр. 0678491 издадена од СВР — Тетово на име Совче Г. Трпчевски, с. Старо Село, Тетовско. (3739)

Лична карта рег. бр. 1122, серија бр. 0777832 издадена од СВР — Тетово на име Трипун Живков Јовановски, с. Прељубиште, Тетовско. (3740)

Лична карта рег. бр. 26557, серија бр. 0683501 издадена од СВР — Тетово на име Сатки Расим Целадини, с. Нераште, Тетовско. (3741)

Лична карта рег. бр. 16915, серија бр. 0677362 издадена од СВР — Тетово на име Стево Спиров Стефановски, с. Ратаје, Тетовско. (3742)

Лична карта рег. бр. 26446, серија бр. 0683393 издадена од СВР — Тетово на име Миљаим Синан Бајрами, с. Првце, Тетовско. (3743)

Лична карта рег. бр. 21553, серија бр. 0681959 издадена од СВР — Тетово на име Џемаил Есата Беџети, с. Желино, Тетовско. (3744)

Лична карта рег. бр. 19819, серија бр. 0690155 издадена од СВР — Тетово на име Уке Идриза Мустафи, с. Гургурница, Тетовско. (3745)

Лична карта рег. бр. 31547, серија бр. 0792499 издадена од СВР — Тетово на име Шефит Амдија Шаини, с. Рогле, Тетовско. (3746)

Лична карта рег. бр. 10572, серија бр. 0387182 издадена од СВР — Кочани на име Душко Спиров Панов, ул. „Ст. Ербапски“, Кочани. (3747)

Лична карта рег. бр. 2474, серија бр. 0426968 издадена од СВР — Струмица на име Марика Димитар Манчева, ул. „Дебарска“ бр. 5, Струмица. (3748)

Лична карта рег. бр. 21142, серија бр. 0133170 издадена од СВР — Охрид на име Лепосава Матоска, ул. „15 корпус“ бр. 18а, Струга. (3749)

Лична карта рег. бр. 6107, серија бр. 0445714 издадена од СВР — Битола на име Методија Трифун Младеновски, ул. „Риека“ бр. 14, Битола. (3750)

Лична карта рег. бр. 14382, серија бр. 0245689 издадена од СВР — Прилеп на име Рамадан Мамуд Веселоски, ул. „Тризла“ бр. 32, Прилеп. (3751)

Лична карта рег. бр. 2593, серија бр. 0183103 издадена од СВР — Прилеп на име Нане Јордан Нонески, ул. „Цане Илиески“ бр. 49, Прилеп. (3752)

Лична карта рег. бр. 2317, серија бр. 0167927 издадена од СВР — Прилеп на име Љубомир Андонов Нуневски, ул. „К. Волнароски“ бр. 78, Прилеп. (3753)

Лична карта рег. бр. 417, серија бр. 0137472 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Драги Станоја Пејчиновски, с. Луке, Кр. Паланка. (3754)

Лична карта рег. бр. 21703, серија бр. 0163394 издадена од СВР — Битола на име Митре Атанас Ристевски, с. Вепрчани, Кавадарци. (3755)

Лична карта рег. бр. 1883, серија бр. 0787893 издадена од СВР — Македонски Брод на име Богосав Боризов Димоски, с. Г. Крушје, Кичево. (3756)

Лична карта рег. бр. 11433, серија бр. 1563516 на име Трајко Јованов Толовски, с. Долни Дисан, Кавадарци. (3757)

Лична карта рег. бр. 1321, серија бр. 0441330 издадена од СВР — Кавадарци на име Марија Ѓорѓи Коцева, с. Ваташа, Кавадарци. (3758)

Лична карта рег. бр. 210, издадена од СВР — Кавадарци на име Атанас Трајков Попов, с. Конопиште, Кавадарци. (3759)

Лична карта рег. бр. 439, серија бр. 0365449 издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо Стојанов Дојков, с. Манастирец, Кавадарци. (3760)

Лична карта рег. бр. 13334, серија бр. 0374016 издадена од СВР — Тетово на име Драгана Божиќ (Гавровска) Божиновска, с. Теарце, Тетовско. (3761)

Лична карта рег. бр. 34318, серија бр. 0690373 издадена од СВР — Тетово на име Илми Риза Рамадани, с. Жеровјане, Тетовско. (3762)

Лична карта рег. бр. 648, серија бр. 0272158 издадена од СВР — Гостивар на име Назми Милаим Беќири, ул. „М. Ч. Ф.“ бр. 136, Гостивар. (3763)

Лична карта рег. бр. 5176, серија бр. 0309595 издадена од СВР — Штип на име Али Муртезов Елмазов, с. Тестемелци, Штип. (3764)

Лична карта рег. бр. 16763, серија бр. 0535544 издадена од СВР — Куманово на име Амет Ибраим Муслији, с. Романовце, Кумановско. (3765)

Лична карта рег. бр. 1746, серија бр. 0127856 издадена од СВР — Битола на име Неда Илко Стаманџиовска, ул. „Хр. Богев“ бр. 4, Битола. (3766)

Лична карта рег. бр. 333, серија бр. 0207143 издадена од СВР — Куманово на име Борјанка Арсовска, ул. „Осогово“ бр. 8, Куманово. (3767)

Лична карта рег. бр. 663, серија бр. 0140373 издадена од СВР — Дебар на име Исмет Бектеш Бектешовски, с. Баланди, Дебар. (3768)

Лична карта рег. бр. 1225, серија бр. 0155935 издадена од СВР — Дебар на име Бесник Исен Спаиу, с. Баниште, Дебар. (3769)

Лична карта рег. бр. 919, серија бр. 0140329 издадена од СВР — Дебар на име Реџеп Еќмет Маслинка, Дебар. (3770)

Лична карта рег. бр. 1217, серија бр. 0155927 издадена од СВР — Дебар на име Ќерам Далип Телкиу, Дебар. (3771)

Лична карта рег. бр. 5276, серија бр. 0109988 издадена од СВР — Дебар на име Мемет Мамут Арифоски, с. Житинани, Дебар. (3772)

Лична карта рег. бр. 24336, серија бр. 0178364 издадена од СВР — Охрид на име Никола Цветко Горески, с. Гари, Дебар. (3773)

Лична карта рег. бр. 950, серија бр. 0140660 издадена од СВР — Дебар на име Веап Мит Дука, с. Спас, Дебар. (3774)

Лична карта рег. бр. 16726, издадена од СВР — Кавадарци на име Андон Андреев Андонов, с. Кривогаштани, Битолско. (3776)

Лична карта рег. бр. 296, серија бр. 0091972 на име Митра Кулева Стојановска, с. Витолиште, Битола. (3777)

Лична карта рег. бр. 15055, серија бр. 0014352 на име Ристе Петрев Јованчевски, с. Будимирци, Битолско. (3778)

Лична карта рег. бр. 282, серија бр. 0541289 издадена од СВР — Куманово на име Герасим Ангеле Тасиќ, с. Матејче, Кумановско. (3779)

Лична карта рег. бр. 13997, серија бр. 0554204 издадена од СВР — Куманово на име Душан Илиев Стефановски, с. Жегљане, Кумановско. (3780)

Лична карта рег. бр. 22320, серија бр. 0538138 издадена од СВР — Куманово на име Благо Петрушев Спасовски, с. Винце, Кумановско. (3781)

Лична карта рег. бр. 1683, серија бр. 0322580 издадена од СВР — Струмица на име Тана Мите (Манчева) Митева, ул. „Д. Влахов“ бр. 56, Струмица. (3782)

Лична карта рег. бр. 6922, серија бр. 026077 на име Петра Илија (Самарџијовска) Цветковска, с. Сопотница, Битолско. (3783)

Лична карта рег. бр. 1055/65, издадена од СВР — Битола на име Ване Мице Димевски, ул. „Булевар“ бр. 2, Прилеп. (3784)

Лична карта рег. бр. 25205, серија бр. 0219389 издадена од СВР — Охрид на име Спиро Илија Недески, ул. „Г. Делчев“ бр. 71, Охрид. (3785)

Лична карта рег. бр. 12237, серија бр. 0044948 издадена од СВР — Охрид на име Сали Раим Мемети, ул. „Аџи Мустафа“, Охрид. (3786)

Лична карта рег. бр. 6200, серија бр. 0215682 издадена од СВР — Охрид на име Фијат Реџеп Зулфиќор, ул. „В. Стефоски“ бр. 4, Охрид. (3787)

Лична карта рег. бр. 3175, серија бр. 0107885 издадена од СВР — Дебар на име Мимимет Осман Пиперку Муча, Дебар. (3788)

Лична карта рег. бр. 3088, серија бр. 0327598 издадена од СВР — Титов Велес на име Али Мехмедов Алиов, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 25, Титов Велес. (3789)

Лична карта рег. бр. 355, серија бр. 0102813 на име Илмија Шериф Бекири, с. Ростуше, Тетовско. (3790)

Лична карта рег. бр. 1183, серија бр. 0778388 на име Нешат Евзол Бекири, с. Ново Село II, Тетовско. (3791)

Лична карта рег. бр. 27985, серија бр. 0768695 издадена од СВР — Гостивар на име Абдулвеап Јусуф Сејдини, с. Врлчиште, Гостивар. (3792)

Лична карта рег. бр. 26161, серија бр. 0722971 издадена од СВР — Гостивар на име Хавзи Рушан Садики, с. Добридол, Гостивар. (3793)

Лична карта рег. бр. 3956, серија бр. 0175174 издадена од СВР — Гостивар на име Веби Илми Муареми, с. Дебреше, Гостивар. (3794)

Лична карта рег. бр. 20653, серија бр. 0717263 издадена од СВР — Гостивар на име Емин А. Адеми, с. Пожаране, Гостивар. (3795)

Лична карта рег. бр. 2011, серија бр. 0779105 издадена од СВР — Гостивар на име Шазије Фидан Шабани, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 40, Гостивар. (3796)

Лична карта рег. бр. 41378, серија бр. 0796622 издадена од СВР — Тетово на име Миџит Рамадан Имери, с. Бродец, Тетовско. (3797)

Лична карта рег. бр. 23028, серија бр. 0538846 издадена од СВР — Куманово на име Боровоје Генов Донеv, ул. „Бл. Леов“ бр. 4, Титов Велес. (3798)

Лична карта рег. бр. 18217, серија бр. 0336635 издадена од СВР — Титов Велес на име Јане Благоев Костов, ул. „Пајак Планина“ бр. 6, Титов Велес. (3799)

Лична карта рег. бр. 4173, серија бр. 0344683 издадена од СВР — Титов Велес на име Томе Николов Андоновски, с. Папрадиште, Титоввешко. (3800)

Лична карта рег. бр. 13056, серија бр. 0087664 издадена од СВР — Битола на име Игнат Јордан Најдовски, с. Долни Дисан, Кавадарци. (3801)

Лична карта рег. бр. 7167, серија бр. 0382255 издадена од СВР — Струмица на име Севдали Асанов Асанов, с. Градошорци, Струмица. (3802)

Лична карта рег. бр. 156, серија бр. 0316666 на име Раба Рушид (Мутева) Асанова, с. Градошорци, Струмица. (3803)

Лична карта рег. бр. 14424, серија бр. 0067654 издадена од СВР — Битола на име Лазар Ѓорѓи Талевски, с. Сович, Битолско. (3804)

Лична карта рег. бр. 8221, серија бр. 0796668 издадена од СВР — Битола на име Арсо Стојан Најдовски, ул. „С. Ковачевиќ“ бр. 2а, Битола. (3805)

Лична карта рег. бр. 16, серија бр. 0125026 издадена од СВР — Битола на име Живорад Славко Радосављевиќ, ул. „Пелагонија“ бр. 10/10, Битола. (3806)

Лична карта рег. бр. 206, серија бр. 0632716 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Ѓорѓи Кире Јосимовски, с. Радибуш, Кр. Паланка. (3807)

Лична карта рег. бр. 7419, серија бр. 00100129 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Мане Стамен Јакимовски, с. Подржи Коњ, Крива Паланка. (3808)

Лична карта рег. бр. 1461, серија бр. 0736871 издадена од СВР — Охрид на име Цвета (Шапкаровска) Стојоска, ул. „М. Несторовски“ бр. 56, Охрид. (3809)

Лична карта рег. бр. 568, серија бр. 0243578 издадена од СВР — Охрид на име Томе Лазаров Стојоски, ул. „М. Несторовски“ бр. 56, Охрид. (3810)

Лична карта рег. бр. 4046, серија бр. 0135199 издадена од СВР — Гевгелија на име Ило Кириллов Макашчиев, с. Нови Дојран, Гевгелија. (3811)

Лична карта рег. бр. 6749, серија бр. 0071460 издадена од СВР — Гевгелија на име Ванчо Петров Попетров, с. Стојаково, Гевгелија. (3812)

Лична карта рег. бр. 17152, серија бр. 0505686 издадена од СВР — Кавадарци на име Атанас Трипунов Лазов, Кавадарци. (3813)

Лична карта рег. бр. 445, серија бр. 0092039 на име Стојко Велков Бешовски, с. Палчиште, Битолско. (4037)

Лична карта рег. бр. 104, серија бр. 0125615 на име Ристе Крстев Петрески, ул. „М. Козар“ бр. 145, Прилеп. (4038)

Лична карта рег. бр. 840, серија бр. 0525094 издадена од СВР — Куманово на име Стојан Н. Димитриевиќ, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 26, Куманово. (4039)

Лична карта рег. бр. 30945, серија бр. 0791898 издадена од СВР — Тетово на име Сервет Медит Амети, ул. „Железничка“ бр. 37, Тетово. (4040)

Лична карта рег. бр. 30774, серија бр. 0791731 издадена од СВР — Тетово на име Зекир Емин Алили, с. Лавце, Тетовско. (4041)

Лична карта рег. бр. 4246, серија бр. 0409722 издадена од СВР — Штип на име Добре Лазов Филипов, с. Соколарци, Кочани. (4042)

Лична карта рег. бр. 7253, серија бр. 0638768 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Јован Јордан Димитријевски, с. Гулинци, Кр. Паланка. (4043)

Лична карта рег. бр. 9015, серија бр. 0062725 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Станојко Л. Стефановски, с. Градец, Кр. Паланка. (4044)

Лична карта рег. бр. 6383, серија бр. 0447166 издадена од СВР — Прилеп на име Зибида Мамудоска, ул. „Даб. Завој“ бр. 133, Прилеп. (4045)

Лична карта рег. бр. 4222, серија бр. 0133832 издадена од СВР — Прилеп на име Кирил Круме Ческовски, ул. „Ленин“ бр. 94, Прилеп. (4046)

Лична карта рег. бр. 5024, серија бр. 0185534 издадена од СВР — Прилеп на име Цветанка Паскоска, с. Обршани, Прилеп. (4047)

Лична карта рег. бр. 4463, серија бр. 0328973 издадена од СВР — Титов Велес на име Милка Петруш (Митрова) Павлова, ул. „Богдан Каракостов“ бр. 33, Титов Велес. (4048)

Лична карта рег. бр. 14966, серија бр. 0677102 издадена од СВР — Тетово на име Реџеп Адема Реџеџи, с. Ларце, Тетовско. (4049)

Лична карта рег. бр. 21062, серија бр. 0717672 издадена од СВР — Гостивар на име Рамадан Сали Мусли, с. Пирок, Гостивар. (4050)

Лична карта рег. бр. 1091, серија бр. 0778296 на име Шамни Сабит Асан Тосун, с. Челопек, Тетовско. (4051)

Лична карта рег. бр. 38452, серија бр. 0693716 издадена од СВР — Гостивар на име Милош Мисо Давидовски, ул. „В. Јовановски“ бр. 2, Гостивар. (4052)

Лична карта рег. бр. 13409, серија бр. 0421351 издадена од СВР — Струмица на име Ѓорѓи Кирилов Мандациев, ул. „Партизанска“ бр. 1, Радовиш. (4053)

Лична карта рег. бр. 6001/ш, серија бр. 0411477 издадена од СВР — Штип на име Спасо Костадинов Андонов, с. Скорупа, Радовиш. (4054)

Лична карта рег. бр. 18755, серија бр. 0091274 издадена од СВР — Битола на име Александар Илија Трајковски, ул. „Д. Груев“ бр. 56а, Битола. (4055)

Лична карта рег. бр. 9725, серија бр. 0005683 издадена од СВР — Скопје на име Јелица Ламбе Алексовска, ул. „Охрид“ бр. 182, Битола. (4056)

Лична карта рег. бр. 1274, серија бр. 0142180 на име Тодор Илиев Кочоски, с. П. Рувци, Битолско. (4057)

Лична карта рег. бр. 3096, серија бр. 0446115 на име Иван Ристов Накевски, с. Жван, Битолско. (4058)

Лична карта рег. бр. 36210, серија бр. 0106690 издадена од СВР — Битола на име Борис Михајло Стрезовски, Булевар „1 мај“ бр. 352, Битола. (4059)

Лична карта рег. бр. 1907, серија бр. 0248074 издадена од СВР — Прилеп на име Сана (Келебеска) Нешкоска, с. Врбоец, Битолско. (4060)

Лична карта рег. бр. 3421, серија бр. 0147132 издадена од СВР — Прилеп на име Верка Ј. Ристеска, ул. „Нечо Џинорозо“ бр. 32, Прилеп. (4061)

Лична карта рег. бр. 8435, серија бр. 0188945 издадена од СВР — Прилеп на име Јордан Станоев Илиоски, с. Секирци, Прилеп. (4062)

Лична карта рег. бр. 15322, серија бр. 0196483 издадена од СВР — Битола на име Стојанка Трпева (Трајкоска) Стаменкоска, с. Бело Поле, Прилеп. (4063)

Лична карта рег. бр. 1152, серија бр. 0466364 на име Васил Кирев Тошевски, с. Косматац, Кумановско. (4064)

Лична карта рег. бр. 583, серија бр. 0140293 издадена од СВР — Дебар на име Алил Фазли Асановски, с. М. Папраник, Дебар. (4065)

Лична карта рег. бр. 1990, серија бр. 0448646 издадена од СВР — Титов Велес на име Надежда Глигор Ангеловска, ул. „Гор. Џумаа“ бр. 4, Титов Велес. (4066)

Лична карта рег. бр. 12060, серија бр. 0352570 издадена од СВР — Титов Велес на име Алија Имеров Топаловски, с. Мелница, Титоввелешко. (4067)

Лична карта рег. бр. 189, серија бр. 0368699 издадена од СВР — Титов Велес на име Имер Селманов Топаловски, с. Мелница, Титоввелешко. (4068)

Лична карта рег. бр. 10062, серија бр. 269257 издадена од СВР — Карловац на име Олга Богдан (Тркуља) Варналиева, ул. „Вл. Назор“ бр. 57, Титов Велес. (4069)

Лична карта рег. бр. 17862, серија бр. 0678740 издадена од СВР — Тетово на име Назми Исмана Дехари, ул. „Џетинска“ бр. 57, Тетово. (4070)

Лична карта рег. бр. 1611, серија бр. 0778726 на име Трпко Иванов Јовановски, с. Сиричино, Тетовско. (4071)

Лична карта рег. бр. 5151, серија бр. 0665311 издадена од СВР — Тетово на име Рами Алија Нухи, с. Милетино, Тетовско. (4072)

Лична карта рег. бр. 39577, серија бр. 0694829 издадена од СВР — Тетово на име Идрис Таипов Адиљи, с. Копанце, Тетовско. (4073)

Лична карта рег. бр. 2336, серија бр. 0779430 издадена од СВР — Гостивар на име Ремзи М. Фејзи, с. Беловиште, Тетовско. (4074)

Лична карта рег. бр. 2838, серија бр. 0455338 издадена од СВР — Струмица на име Милан Киров Ичев, ул. „Пљачковица“ бр. 2, Струмица. (4075)

Лична карта рег. бр. 135, серија бр. 0276571 издадена од СВР — Ресен на име Славе Шалевски, Ресен. (4076)

Лична карта рег. бр. 1445, серија бр. 0441454 издадена од СВР — Кавадарци на име Ифко Стојанов Иванов, с. Клиново, Титоввелешко. (4077)

Лична карта рег. бр. 2087, серија бр. 0664083 издадена од СВР — Тетово на име Садри Билала Демири, с. Селце, Тетовско. (4078)

Лична карта рег. бр. 4959, серија бр. 0785749 издадена од СВР — Тетово на име Илјаз Садула Идризи, ул. „Вардарска“ бр. 13, Тетово. (4079)

Лична карта рег. бр. 4674, серија бр. 0786464 издадена од СВР — Тетово на име Гарип Сали Куртиши, ул. „19 ноември“ бр. 13, Тетово. (4080)

Лична карта рег. бр. 1494, серија бр. 0323986 издадена од СВР — Радовиш на име Коста Атанасов Коцев, с. Конче, Радовиш. (4081)

Лична карта рег. бр. 50307, серија бр. 0699386 издадена од СВР — Прилеп на име Милан Петрески, ул. „Р. Лапецо“ бр. 38, Прилеп. (4082)

Лична карта рег. бр. 339, издадена од СВР — Куманово на име Драгица Станковска, ул. „Димитар Влахов“ бр. 46, Куманово. (4083)

Лична карта рег. бр. 892, серија бр. 0208119 издадена од СВР — Куманово на име Митко Стојко Анастасовски, Куманово. (4084)

Лична карта рег. бр. 23113, серија бр. 0282673 издадена од СВР — Охрид на име Назим Шакир Целили, с. Трапчин Дол, Кичево. (4085)

Лична карта рег. бр. 26980, серија бр. 0729790 издадена од СВР — Гостивар на име Белул А. Бајрами, Гостивар. (4086)

Лична карта рег. бр. 23539, серија бр. 0539352 издадена од СВР — Куманово на име Чедомир Спиров Ангеловски, Гостивар. (4087)

Лична карта рег. бр. 22907, серија бр. 0218357 издадена од СВР — Охрид на име Благоја Боризов Тасевски, с. Трновци, Битолско. (4088)

Лична карта рег. бр. 39280, серија бр. 0108161 издадена од СВР — Битола на име Милан Цветанов Русевски, с. Добрушево, Битолско. (4089)

Лична карта рег. бр. 7129, серија бр. 0004119 издадена од СВР — Битола на име Сотир Ѓорѓи Димитровски, с. Жабени, Битолско. (4090)

Лична карта рег. бр. 39773, серија бр. 0096851 издадена од СВР — Битола на име Благој Цветан Котевски, ул. „Кирил и Методи“ бр. 29, Битола. (4091)

Лична карта рег. бр. 698, серија бр. 0243707 издадена од СВР — Охрид на име Славко Крсте Стојановски, ул. „Питу Гули“ бр. 24, Охрид. (4092)

Лична карта рег. бр. 13753, серија бр. 0757719 издадена од СВР — Кичево на име Игне Јонче Јаковлески, с. Букојчани, Кичево. (4093)

Лична карта рег. бр. 18540, серија бр. 0733972 издадена од СВР — Кичево на име Зорица Душанова Грубаноска, с. Орланци, Кичево. (4094)

Лична карта рег. бр. 4981, серија бр. 0329491 издадена од СВР — Титов Велес на име Димче Панов Апасиев, ул. „Петар Михов“ бр. 3, Титов Велес. (4095)

Лична карта рег. бр. 2388, серија бр. 0781323 издадена од СВР — Тетово на име Богдана Гого (Михојлоска) Димковска, ул. „Вр. Симоски“ бр. 16, Тетово. (4096)

Лична карта рег. бр. 18313, серија бр. 0714923 издадена од СВР — Тетово на име Сабри Амед Биљали, с. Неготино, Тетовско. (4097)

Лична карта рег. бр. 12757, серија бр. 0674428 издадена од СВР — Тетово на име Неџат Ибраим Османи, с. Бродец, Тетовско. (4098)

Лична карта рег. бр. 622, серија бр. 0146841 издадена од СВР — Делчево на име Јован Ефтимов Новоселски, с. Разловце, Делчево. (4099)

Лична карта рег. бр. 1676, серија бр. 0378186 издадена од СВР — Кочани на име Блаже Ѓорѓиев Коцев, ул. „Кирил и Методи“ бр. 24, Кочани. (4100)

Лична карта рег. бр. 646, серија бр. 0321356 на име Станоја Милан Димитровски, с. Липец, Кочани. (4101)

Лична карта рег. бр. 2037, серија бр. 0375547 на име Ибраим Демириша Јузиров, с. Влатец, Кочани. (4102)

Лична карта рег. бр. 3735, серија бр. 3413587 издадена од СВР — Ниш на име Зорка Николе (Вељковиќ) Голија, ул. „Братство единство“ бр. 1, Дебар. (4103)

Лична карта рег. бр. 23597, серија бр. 0177625 издадена од СВР — Охрид на име Авни Шуџури Папранику, Дебар. (4104)

Лична карта рег. бр. 3255, серија бр. 0343765 издадена од СВР — Титов Велес на име Дачо Андреев Стаменковски, с. Теово, Титоввелешко. (4105)

Лична карта рег. бр. 149, серија бр. 0369159 на име Томе Темелков Јовановски, с. Богомила, Титоввелешко. (4106)

Лична карта рег. бр. 137, серија бр. 012650 издадена од СВР — Крушево на име Камил Исеин Зекироски, с. Житоше, Крушево. (4107)

Лична карта рег. бр. 11479, серија бр. 0551859 издадена од СВР — Куманово на име Станое Жике Митиќ, с. Алгуња, Кумановско. (4108)

Лична карта рег. бр. 7488, серија бр. 0331098 издадена од СВР — Титов Велес на име Таска Јордан Петрова Николова, ул. „Прохор Пчински“ бр. 6, Титов Велес. (4109)

Лична карта рег. бр. 4021, серија бр. 0173333 издадена од СВР — Тетово на име Мемет Шабан Мурсели, ул. „Вардарска“ бр. 40, Тетово. (4110)

Лична карта рег. бр. 2182, серија бр. 0781710 издадена од СВР — Тетово на име Перса Диме (Мисовска) Јаргокиевска, ул. „К. Јосифовски — Питу“ бр. 105 — Тетово. (4111)

Лична карта рег. бр. 26140, серија бр. 0682882 издадена од СВР — Тетово на име Томо Димитар Јаргокиевски, ул. „К. Јосифовски — Питу“ бр. 105 — Тетово. (4112)

Лична карта рег. бр. 36906, серија бр. 0768971 издадена од СВР — Тетово на име Неџати Абдураман Јакупи, ул. „Б. Кочоски“ бр. 85, Тетово. (4113)

Лична карта рег. бр. 4143, серија бр. 0173455 издадена од СВР — Тетово на име Белул Хусни Белули, с. Шипковица, Тетовско. (4114)

Лична карта рег. бр. 27831, серија бр. 0685802 издадена од СВР — Тетово на име Ејуп Неим Таири, с. Боговиње, Тетовско. (4115)

Лична карта рег. бр. 22231, серија бр. 0718841 издадена од СВР — Гостивар на име Фекрије Елмаз Рамадани, с. Добридол, Гостивар. (4116)

Лична карта рег. бр. 15902, серија бр. 3896244 издадена од СВР — Сурдулица на име Невенка Милутин (Ѓорѓевиќ) Атанасијевиќ, с. Стањевци, Штипско. (4117)

Лична карта рег. бр. 1608, серија бр. 0322605 издадена од СВР — Струмица на име Мара Алексс Туцарова, ул. „Дунавска“ бр. 1, Струмица. (4118)

Лична карта рег. бр. 13576/50 на име Марко Нико Мартиновиќ, населба „Лева Река“, Радовиш. (4119)

Лична карта рег. бр. 1297, серија бр. 0323798 издадена од СБР — Радовиш на име Ружа Методи Илиева, с. Подареш, Радовиш. (4120)

Лична карта рег. бр. 6573, серија бр. 0419031 издадена од СБР — Радовиш на име Спасо Јованов Митев, с. Ракиец, Радовиш. (4121)

Лична карта рег. бр. 11688, серија бр. 0551798/51 издадена од СБР — Урошевац на име Светозар Т. Велковиќ, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 319 — Тетово. (4122)

Лична карта рег. бр. 5151, серија бр. 0418441 издадена од СБР — Радовиш на име Риза Алиов Амедов, ул. „29 ноември“ бр. 12, Радовиш. (4123)

Лична карта рег. бр. 9214, серија бр. 2154221 издадена од СБР — Нови Пазар на име Суљка Алибашиќ Кујовиќ, с. Крушје, Титоввелешко. (4124)

Лична карта рег. бр. 33057, серија бр. 103764 издадена од СБР — Битола на име Борис Мице Кипровски, ул. „Лов. Корија“ бр. 12, Битола. (4126)

Лична карта рег. бр. 4786, серија бр. 0136193 издадена од СБР — Битола на име Паскал Никола Стојчевски, Булевар „1 мај“ бр. 361, Битола. (4127)

Лична карта рег. бр. 4471, серија бр. 0134562 издадена од СБР — Битола на име Димитар Благој Илиевски, ул. „Цоне Василев“ бр. 3/10, Битола. (4128)

Лична карта рег. бр. 740, серија бр. 0128151 на име Живко Новев Тасески, с. Вранче, Прилеп. (4129)

Лична карта рег. бр. 37006, серија бр. 0105023 издадена од СБР — Битола на име Радомир Јован Петрески, с. Десово, Прилеп. (4130)

Лична карта рег. бр. 26247, серија бр. 0562065 издадена од СБР — Куманово на име Павле Стојанов Костевски, с. Пчиња, Куманово. (4131)

Лична карта рег. бр. 707, серија бр. 0462517 на име Валид Мустафа Илџази, с. Лојане, Кумановско. (4132)

Лична карта рег. бр. 6593, серија бр. 0547195 издадена од СБР — Куманово на име Страхил Душан Бојковски, ул. „Ш Македонска бригада“ бр. 114, Куманово. (4133)

Лична карта рег. бр. 2727, серија бр. 0641728 издадена од СБР — Куманово на име Стојан В. Николовски, ул. „Васка Петкова“ бр. 6, Куманово. (4134)

Лична карта рег. бр. 1079, серија бр. 0466308 на име Петар Нацев Нешевски, с. Клечевци, Кумановско. (4135)

Лична карта рег. бр. 1397, серија бр. 0645904 издадена од СБР — Куманово на име Ѓорѓи Борис Игњатов, с. Близанци, Кратово. (4136)

Лична карта рег. бр. 1364, издадена од СБР — Куманово на име Дургут Мехмед Амедовски Едиповски, ул. „Маршал Тито“ бр. 32, Кратово. (4137)

Лична карта рег. бр. 7009, серија бр. 0338519 издадена од СБР — Кр. Паланка на име Милорад Насев Митковски, с. Отошница, Кр. Паланка. (4138)

Лична карта рег. бр. 300, серија бр. 0632810 издадена од СБР — Кр. Паланка на име Владе Петко Ивановски, с. Радибуш, Кр. Паланка. (4139)

Лична карта рег. бр. 1693, серија бр. 0225903 издадена од СБР — Охрид на име Цара Дукадин (Кршороска) Китаноска, ул. „Абаз Емин“, Охрид. (4140)

Лична карта рег. бр. 639, серија бр. 0313459 издадена од СБР — Св. Николе на име Трајанка Андон (Стефанова) Тасева, ул. „Генерал Темпо“ бр. 3, Св. Николе. (4141)

Лична карта рег. бр. 7912/ш, серија бр. 0297358 издадена од СБР — Штип на име Атанас Штерјов Ѓорѓиев, с. Дилисинци, Св. Николе. (4142)

Лична карта рег. бр. 29927, серија бр. 0028337 издадена од СБР — Битола на име Ѓорѓи Андон Трендафиловски, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 29, Битола. (4143)

Лична карта рег. бр. 7463, серија бр. 0304308 издадена од СБР — Битола на име Зора Душан Јончевска, с. Гермидан, Битолско. (4144)

Лична карта рег. бр. 28875, серија бр. 0223073 издадена од СБР — Охрид на име Спасе Ристов Петрески, с. Сошани, Охридско. (4145)

Лична карта рег. бр. 28002, серија бр. 0222200 издадена од СБР — Охрид на име Славе Наумов Климоски, с. Свиниште, Охридско. (4146)

Лична карта рег. бр. 4, серија бр. 0020724 издадена од СБР — Охрид на име Ристо Петре Јовановски, с. Трпејца, Охридско. (4147)

Лична карта рег. бр. 2665, серија бр. 0739176 издадена од СБР — Македонски Брод на име Вукашин Дојчиноски, с. Горно Крушје, Кичево. (4148)

Лична карта рег. бр. 3255, серија бр. 0741155 издадена од СБР — Македонски Брод на име Миле Стојанов Милановски, с. Ловица, Кичево. (4149)

Лична карта рег. бр. 9060, серија бр. 0333607 издадена од СБР — Титов Велес на име Димче Филипов Димов, ул. „Белградска“ бр. 17, Титов Велес. (4150)

Лична карта рег. бр. 20506, серија бр. 0337512 издадена од СБР — Титов Велес на име Мирослав Миле Милошевиќ, с. Росоман, Титоввелешко. (4151)

Лична карта рег. бр. 22862, серија бр. 0339856 издадена од СБР — Титов Велес на име Петар Илиев Манчев, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 23, Титов Велес. (4152)

Лична карта рег. бр. 18932, серија бр. 0337350 издадена од СБР — Титов Велес на име Стојче К. Тошев, с. Николич, Гевгелија. (4153)

Лична карта рег. бр. 1179, серија бр. 0090685 издадена од СБР — Кавадарци на име Цвета Ничкова, с. Борово, Кавадарци. (4154)

Лична карта рег. бр. 9827, серија бр. 0413842 издадена од СБР — Кавадарци на име Нако Андов Георгиев, с. Рибарци, Кавадарци. (4155)

Лична карта рег. бр. 831, серија бр. 0780787 издадена од СБР — Тетово на име Соломан Петре Стојкоски, ул. „Беломорска“ бр. 20, Тетово. (4156)

Лична карта рег. бр. 28672, серија бр. 0386620 издадена од СБР — Тетово на име Целал Реџеп Абаз, с. Бозовце, Тетовско. (4157)

Лична карта рег. бр. 4707, серија бр. 0665032 издадена од СБР — Тетово на име Руфат Исен Исени, ул. „Битолска“ бр. 10, Тетово. (4158)

Лична карта рег. бр. 24994, серија бр. 0684076 издадена од СБР — Тетово на име Кадрија Абдулмедит Абдулаи, с. Јеловјане, Тетовско. (4159)

Лична карта рег. бр. 1209, серија бр. 0425719 на име Здравко Стојан Тодоров, с. Блатец, Кочани. (4160)

Лична карта рег. бр. 2203/И, серија бр. 0407695 издадена од СБР — Штип на име Божана Мите (Богатинова) Ангелова, с. Градец, Кочани. (4161)

Лична карта рег. бр. 1984, серија бр. 0426494 на име Тодор Крсто Вучковски, с. Блатец, Кочани. (4162)

Лична карта рег. бр. 1021, серија бр. 0165730 издадена од СБР — Битола на име Славка Велко Најдовска, ул. „К. Палигори“ бр. 2-а, Битола. (4163)

Лична карта рег. бр. 1892, серија бр. 0262909 на име Богоја Јован Крстовски, с. Суводол, Битолско. (4164)

Лична карта рег. бр. 18593, серија бр. 0160033 издадена од СБР — Битола на име Јордан Сарафимов Евтинцијоски, с. Обршани, Битолско. (4165)

Лична карта рег. бр. 268, серија бр. 0091930 на име Трајко Стојан Вртаноски, с. Витолиште, Битолско. (4166)

Лична карта рег. бр. 699, серија бр. 0016496 на име Митре Василев Љутовски, с. Бешиште, Битолско. (4167)

Лична карта рег. бр. 22196, серија бр. 0164477 издадена од СБР — Прилеп на име Тодор Митрев Грковски, с. Бешиште, Битолско. (4168)

Лична карта рег. бр. 12406, серија бр. 0235407 издадена од СБР — Охрид на име Наум Ангеле Лекоски, с. Пештани, Охридско. (4169)

Лична карта рег. бр. 23693, серија бр. 0283253 издадена од СБР — Охрид на име Војне Златов Аврамоски, с. Куратица, Охридско. (4170)

Лична карта рег. бр. 6965, издадена од СБР — Охрид на име Темелко Сарафимов Пејовски, с. Велгошти, Охридско. (4171)

Лична карта рег. бр. 4394, серија бр. 0772486 издадена од СБР — Кичево на име Цена Стојан Наумоска, с. Манастирско Доленци, Кичево. (4172)

Лична карта рег. бр. 12911, серија бр. 0757475 издадена од СБР — Кичево на име Сефо Камил Рамоски, с. Зајас, Кичево. (4173)

Лична карта рег. бр. 465, серија бр. 0139177 издадена од СБР — Ресен на име Здравко Наум Ѓорѓиевски, с. Претор, Ресен. (4174)

Лична карта рег. бр. 15936, серија бр. 0336354 издадена од СБР — Титов Велес на име Сулејман Амид Усеинов, ул. „Бл. Нечов“ бр. 18, Титов Велес. (4175)

Лична карта рег. бр. 2385, серија бр. 0342895 издадена од СБР — Титов Велес на име Рајна Орданова (Саздова) Јовановска, с. Теово, Титов-велецко. (4176)

2. Референт за инвестиции, дипломиран инженер од градежна струка,

3. Референт за инвестиции, дипломиран техничар од градежна струка,

4. Шеф на Отсекот на техничката служба, со више или средно образование,

5. Два сметководни референти, со више или средно образование,

6. Две дактилографки I или II класа.

Молбите, со документите предвидени во чл. 31 од Законот за јавните службеници, биографија за досегашната работа и потврда за најдоцниот датум кога ќе биде ослободен-а од службата ако биде избран-а, да се достават до Конкурската комисија при Ректоратот на Универзитетот во Скопје (пошт. фах 105).

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето, односно до пополнување на работните места. (205)

Железничкото транспортно претпријатие — Скопје, на основа член 37 став 2 од Правилникот за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 31/63)

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за оценување подобност на изведувачи за изградба на I делница, без горни строј, на железничката пруга Гостивар—Кичево—Охрид, од влезната скретница на станица Гостивар до излезната скретница на станица Лакавица, во должина од 7,200 км

Се повикуваат заинтересираните градежни претпријатија да на Железничкото транспортно претпријатие Скопје — Погон за студии, проектирање и извршување на инвестициите поднесат доказ за својата спремност за изведување на горенаведените работи.

За оценување спремноста за изведување претпријатијата треба да ги поднесат следните документи:

а) доказ за регистрација на претпријатието;
б) доказ за својот расположив капацитет за изградба на објектот (механизација, кадри и слично);

ц) доказ со свои референци за досега изградените вакви или слични објекти;

д) преглед на ангажираноста во технички работи;

е) податоци за финансвата положба на претпријатието по последната завршна сметка.

Горните податоци претпријатијата да ги достават на означената адреса до 11 март 1964 година.

Ориентационата вредност на објектот е 1.300.000.000 динари.

Рок за завршување изградбата на објектот е крајот на 1966 година.

Информации можат да се добијат на означената адреса писмено, усно и на телефон бр. 71-205 Гостивар или железнички локал бр. 20 — Гостивар. (236)

КОНКУРСИ

Конкурската комисија при Ректоратот на Универзитетот во Скопје,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следниве работни места:

1. Правен референт (советник), дипломиран правник и најмалку пет години практика,

**Советот на Земјоделскиот испитателен институт
„Методи Митевски“ — Скопје**

распишува

К О Н К У Р С

За избор на еден виши научен соработник
по педологија

За избор на еден научен соработник
по агротехника

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Законот за организација на научната работа.

Конкурсот трае месец дена од денот на објавувањето.

Пријавите се поднесуваат до секретаријатот на Земјоделскиот испитателен институт — Скопје.

(206)

На основа член 33 точка 1 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички прашања на Собранието на општината Василево — Штипска околија

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетото работно место во Собранието на општината Василево и тоа:

1. Референт по земјоделие.

Услови: Кандидатот да има завршено земјоделски факултет и една година практика во управата, или виша земјоделска школа со 3 години практика во управата.

Молбите, како и документите по член 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Комисијата за службенички работи на општината Василево.

Конкурсот има важност 15 дена од денот на објавувањето.

(232)

ЈАВНИ НАДДАВАЊА

I-во ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на станбена зграда од приземје и спрат со 8 еднособни станови

Собранието на општината Штип распишува I-во јавно наддавање за изградба на станбена зграда од приземје и спрат со 8 еднособни станови со локација во мест. „Авто-команда“ — Штип.

Претсметковната вредност на објектот изнесува 22,190.000 динари.

Наддавањето ќе се изврши во просториите на Отсекот за комунални работи при Собранието на општината Штип на ден 10.III.1964 година во 10 часот.

Работите се изведуваат врз основа на инвестиционо-техничка документација, обезбедена од страна на инвеститорот.

Рок за завршување на објектот е 1.IX.1964 г.

Учесниците во наддавањето се должни да достават сите документи пропишани со чл. 19 од Правилникот за отстапување и изградба на инвестициони објекти и работи („Службен весник на СРМ“ бр. 31/63).

Целокупната техничка документација со општи и посебни услови е на располагање на заинтересираниите во просториите на референтот за инвестиции при Собранието на општината Штип, секој ден од 8 до 11 часот.

Рок за поднесување на понудите е 15 дена од објавување во „Службен весник на СРМ“. (231)

I-во ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на улица „Ванчо Прке“ — Штип

Собранието на општината Штип распишува I-во јавно наддавање за изградба на улица „Ванчо Прке“ — Штип, со локација во центарот на градот.

Претсметковната вредност на објектот изнесува 42,000.000 динари.

Наддавањето ќе се изврши во просториите на Отсекот за комунални работи при Собранието на општината Штип на ден 7.III.1964 година во 10 часот.

Работите се изведуваат врз основа на инвестиционо-техничка документација, обезбедена од страна на инвеститорот.

Рок за извршување на објектот е 1.VIII.1964 г.

Учесниците во наддавањето се должни да ги достават сите документи пропишани со чл. 19 од Правилникот за отстапување и изградба на инвестициони објекти и работи („Службен весник на СРМ“ бр. 31/63).

Целокупната техничка документација со општи и посебни услови е на располагање на заинтересираниите во просториите на референтот за инвестиции при Собранието на општината Штип, секој ден од 8 до 11 часот.

Рок за поднесување на понудите е 15 дена по објавување во „Службен весник на СРМ“. (232)

СОДРЖИНА

	Страна
25. Програма за полагање испити за здобивање со степени на стручно образование на работниците што се оспособени на практична работа во стопанска организација од угостителската струка — — —	105
26. Програма за полагање испит за здобивање со степени на стручно образование на работниците кои се оспособени на практична работа во стопанска организација од тутунската струка — — — — —	113